

**- МАКПРОМЕТ ГРУПАЦИЈА АД ШТИП -**  
**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР ЗА**  
**КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**  
**ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА**  
**31 ДЕКЕМВРИ 2020 ГОДИНА**

Прилеп, јуни 2021

## Содржина:

	стр.
<b>Извештај на независниот ревизор</b>	<b>1 – 2</b>
<b>Консолидирани финансиски извештаи</b>	<b>3</b>
Консолидирани извештаи за финансиската состојба на 31.12.2020 година	4
Консолидирани извештаи за сеопфатна добивка на 31.12.2020 година	5
Консолидирани извештаи за промени во главнината на 31.12.2020 година	6
Консолидирани извештаи за паричните текови на 31.12.2020 година	7
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи	8
 <b>Додатоци</b>	
Додаток 1 – Законска обврска за составување на Консолидирана годишна сметка и консолидиран годишен извештај за работењето	
Додаток 2 – Консолидирана годишна сметка (Консолидиран извештај за финансиска состојба, Консолидиран извештај за сеопфатна добивка)	
Додаток 3 – Консолидиран годишен извештај за работењето	

## ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До  
Акционерите на  
Групацијата МАКПРОМЕТ АД Штип  
ул. Д-р Слободан Јовановски бр. 3  
Штип

---

### Извештај за консолидираните финансиски извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените консолидирани финансиски извештаи на ГРУПАЦИЈАТА МАКПРОМЕТ АД Штип кои ги вклучуваат Консолидираниот извештај за финансиска состојба заклучно со 31 декември 2020 година, Консолидираниот извештај за сеопфатна добивка, Консолидираниот извештај за промени во главнината, Консолидираниот извештај за паричните текови за годината која завршува тогаш како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

### Одговорност на менаџментот за консолидираните финансиски извештаи

Менаџментот на Групацијата е одговорен за подготвување и објективно презентирање на овие консолидирани финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија. Оваа одговорност вклучува обликување, имплементирање и одржување на интерна контрола која што е релевантна за подготвување и објективно презентирање на консолидираните финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешни прикажувања без разлика дали се резултат на измама или на грешка.

### Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие консолидирани финансиски извештаи, врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведивме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија кои се применуваат во Република Северна Македонија (Службен весник на Република Македонија бр. 79/2010). Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали консолидираните финансиски извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања. Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденување во консолидираните финансиски извештаи.

Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјалното погрешно прикажување на консолидираните финансиски извештаи, без разлика дали се резултат на измама или на грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на консолидираните финансиски извештаи на Групацијата за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни во околностите, но не и за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Групацијата.

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на консолидираните финансиски извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

1

## Мислење

Според нашето мислење консолидираните финансиски извештаи објективно ја презентираат од сите материјални аспекти, финансиската состојба на ГРУПАЦИЈАТА МАКПРОМЕТ АД Штип на 31 декември 2020 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината која што завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

## Извештај за други правни и регулативни барања

Менаџментот на Групацијата е исто така одговорен за подготвување на консолидираниот годишен извештај за работата во согласност со член 352, член 384 и член 477 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2004, ... 290/2020).

Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија („Службен весник на Република Македонија“ бр.158/2010, ... 83/2018) е да известиме дали консолидираниот годишен извештај за работа е конзистентен со консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2020 година. Нашата работа во однос на консолидираниот годишен извештај за работата е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во консолидираниот годишен извештај за работата се конзистентни со консолидираната годишна сметка и консолидираните ревидирани финансиски извештаи.

Консолидираниот годишен извештај за работа е конзистентен од сите материјални аспекти со консолидираната годишна сметка и консолидираните ревидирани финансиски извештаи на ГРУПАЦИЈАТА МАКПРОМЕТ АД Штип за годината која завршува на 31 декември 2020 година.

Прилеп, 30.06.2021 година

Овластен ревизор

Грозда Костадинова



2

Групација МАКПРОМЕТ АД Штип

**Финансиски извештај за годината  
завршена на 31.12.2020 во согласност со барањата на  
сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија  
за Групација МАКПРОМЕТ АД Штип**

- ✓ Консолидиран извештај за финансиската состојба
- ✓ Консолидиран извештај за сеопфатна добивка
- ✓ Консолидиран извештај на паричниот тек
- ✓ Консолидиран извештај за промените во главнината

Одборот на директори ги усвои овие финансиски извештај на ден 06.04.2021 година со Одлука бр.0202-136.

**КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА  
НА ГРУПАЦИЈАТА МАКПРОМЕТ АД ШТИП**  
на 31 декември 2020 година

	<u>Белешки</u>	<u>31 декември 2020</u> <u>во (000) МКД</u>	<u>31 декември 2019</u> <u>во (000) МКД</u>
<b>СРЕДСТВА</b>			
<b>Нетековни средства</b>			
Нематеријални средства	24	1.542	1.528
Материјални средства	25	213.355	212.676
Вложувања во недвижности		-	-
Долгорочни финансиски средства	26	53.064	53.064
<b>Вкупно нетековни средства</b>		<b>267.961</b>	<b>267.268</b>
<b>Тековни средства</b>			
Залихи	27	67.876	61.077
Побарувања од поврзани друштва		-	-
Побарувања од купувачи	28	103.284	152.791
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	28	1.350	4.114
Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина,	28	2.791	3.756
Побарувања од вработените	28	228	283
Останати краткорочни побарувања	28	73	-
Краткорочни финансиски средства	28	58.157	40.637
Парични средства и парични еквиваленти	29	1.345	1.650
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (ABP)	28	4.554	5.667
<b>Вкупно тековни средства</b>		<b>239.658</b>	<b>269.975</b>
<b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>		<b>507.619</b>	<b>537.243</b>
<b>ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ</b>			
<b>Главнина и резерви</b>			
Основна главнина	30	186.987	186.987
Премии на емитирани акции		-	-
Ревалоризациска резерва		221	221
Резерви		195	195
Акумулирана добивка		93.616	79.821
Пренесена загуба (-)		-	-
Добивка/Загуба за деловната година		5.685	13.921
<b>Вкупно главнина и резерви</b>		<b>286.704</b>	<b>281.145</b>
<b>Долгорочни резервирања за ризици и трошоци</b>			
Долгорочни обврски	31	28.329	54.664
<b>Тековни обврски</b>			
Обврски спрема поврзани друштва	32	-	-
Обврски спрема добавувачи		52.990	88.648
Обврски за аванси, депозити и позајмици		49.833	42.548
Обврски за даноци и придонеси на плата и надомести на плата		1.584	1.662
Обврски кон вработените		3.334	3.492
Тековни даночни обврски		87	-
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва		-	-
Обврски по заеми и кредити		80.365	65.084
Обврски по основ на учество во резултатот		-	-
Останати финансиски обврски		-	-
Останати краткорочни обврски		-	-
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди		4.393	-
<b>Вкупно тековни обврски</b>		<b>192.586</b>	<b>201.434</b>
<b>Вкупно обврски</b>		<b>220.915</b>	<b>256.098</b>
<b>ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ</b>		<b>507.619</b>	<b>537.243</b>



**КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОФАТНА ДОБИВКА  
НА ГРУПАЦИЈА МАКПРОМЕТ АД ШТИП**  
на 31 декември 2020 година

	Белешки	31 декември 2020 во (000) МКД	31 декември 2019 во (000) МКД
<b>Приходи од работењето</b>		<b>270.339</b>	<b>308.035</b>
Приходи од продажба	5	261.088	288.984
Останати приходи	6	9.251	19.051
<b>Промена на вредноста на залихи на готови производи и на недовршено производство</b>	<b>7</b>	<b>7.526</b>	<b>862</b>
Капитализирано сопствено производство и услуги			
<b>Расходи од работењето</b>		<b>267.345</b>	<b>289.914</b>
Трошоци за сировини и други материјали	8	118.631	134.333
Набавна вредност на продадени стоки	9	18.236	21.054
Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	10	1.868	2.408
Услуги со карактер на материјални трошоци	11	23.581	26.676
Останати трошоци од работењето	12	13.877	15.470
Трошоци за вработените	13	67.775	69.044
Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	14	10.870	10.835
Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства	15	6.750	345
Резервирања за трошоци и ризици		-	-
Останати расходи од работењето	16	5.757	9.749
<b>Финансиски приходи</b>	<b>17</b>	<b>456</b>	<b>247</b>
<b>Финансиски расходи</b>	<b>18</b>	<b>4.667</b>	<b>4.502</b>
Удел во загубата/добивката на придружените друштва			
<b>Добивка/Загуба од редовното работење</b>	<b>19</b>	<b>6.309</b>	<b>14.728</b>
Нето добивка/загуба од прекинати работења			
<b>Добивка/Загуба пред оданочување</b>	<b>19</b>	<b>6.309</b>	<b>14.728</b>
Данок на добивка	20	624	807
Одложени даночни приходи/расходи			
<b>Нето добивка/загуба за деловната година</b>	<b>21</b>	<b>5.685</b>	<b>13.921</b>
Останата сеофатна добивка			
Останата сеофатна загуба			
<b>Вкупна сеофатна добивка (загуба) за годината</b>	<b>22</b>	<b>5.685</b>	<b>13.921</b>
Сеофатна добивка (загуба) којашто им припаѓа на имателите на акции	22	5.685	13.921
Заработувачка по акција (денари по акција)	23	95	232

Извршен директор

Виолета Николава



**КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА  
НА ГРУПАЦИЈАТА МАКПРОМЕТ АД ШТИП**  
на 31 декември 2020 година

ОПИС	Состојба на 31 декември 2019 година (во 000 МКД)	Зголемување (во 000 МКД)	Намалување (во 000 МКД)	Состојба на 31 декември 2020 година (во 000 МКД)
Основна главнина	186.987	-	-	186.987
Ревалоризациона резерва	221	-	-	221
Резерви	195	-	-	195
Акумулирана добивка	79.821	13.795		93.616
Пренесена загуба	-	-	-	-
Исплатени дивиденди	-			-
Добивка / Загуба за финансиската година	13.921	(13.921)	5.685	5.685
<b>Вкупно главнина и резерви</b>	<b>281.145</b>	<b>(126)</b>	<b>5.685</b>	<b>286.704</b>

Извршен директор

Виолета Николова





**КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ  
НА ГРУПАЦИЈАТА МАКПРОМЕТ АД ШТИП**  
на 31 декември 2020 година

	31 декември 2020 во (000) МКД	31 декември 2019 во (000) МКД
<b>I. Готовински тек од оперативни активности</b>		
Нето добивка/загуба по оданочување	5.685	13.921
Амортизација на основни средства	10.870	10.835
Зголемување/намалување на тековните средства		
Залихи	(6.799)	2.547
Побарувања од поврзани друштва	-	-
Побарувања од купувачи	49.507	33.767
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	2.764	(4.114)
Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	965	(2.420)
Побарувања од вработените	55	2.451
Останати краткорочни побарувања	(73)	50
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	1.113	(3.398)
	<u>47.532</u>	<u>28.883</u>
<b>Зголемување/намалување на тековни обврски</b>		
Обврски спрема поврзани друштва	-	-
Обврски спрема добавувачи	(35.658)	(59.181)
Обврски за аванси, депозити и кауции	7.285	19.117
Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плата	(78)	(345)
Обврски кон вработените	(158)	(1.871)
Тековни даночни обврски	87	(5.375)
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	-	-
Обврски по заеми и кредити	15.281	(59.935)
Обврски по основ на учество во резултатот	-	-
Останати финансиски обврски	-	-
Останати краткорочни обврски	-	-
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	4.393	(9.626)
	<u>(8.848)</u>	<u>(117.216)</u>
<b>Вкупно нето готовина од оперативни активности</b>	<u>55.239</u>	<u>(63.577)</u>
<b>II. Готовински тек од инвестициски активности</b>		
Нематеријални средства	(342)	1.789
Материјални средства	(11.221)	(54.486)
Вложувања во недвижности	-	-
Долгорочни финансиски средства	-	(53.064)
Краткорочни финансиски средства	(17.520)	99.192
<b>Вкупно нето готовина од инвестициски активности</b>	<u>(29.083)</u>	<u>(6.569)</u>
<b>III. Готовински тек од финансиски активности</b>		
Главнина и резерви	(126)	29.332
Долгорочни резервирања за ризици и трошоци	-	-
Долгорочни обврски	(26.335)	3.087
Одложени даночни обврски	-	-
<b>Вкупно нето готовина од финансиски активности</b>	<u>(26.461)</u>	<u>32.419</u>
<b>Вкупно нето пораст/намалување на готовината</b>	<u>(305)</u>	<u>(37.727)</u>
Готовина на почетокот од годината	1.650	39.377
Готовина на крајот од годината	<u>1.345</u>	<u>1.650</u>

Извршен директор

Виолета Николова



МАКПРОМЕТ АД ШТИП

МАКПРОМЕТ АД ШТИП е основан на 15. декември 2002 година со цел да се овозможи реализација на проектот за изградба на магистралниот автопат Скопје - Штип. МаКПРОМЕТ АД ШТИП е основан со цел да се овозможи реализација на проектот за изградба на магистралниот автопат Скопје - Штип.

МаКПРОМЕТ АД ШТИП е основан со цел да се овозможи реализација на проектот за изградба на магистралниот автопат Скопје - Штип. МаКПРОМЕТ АД ШТИП е основан со цел да се овозможи реализација на проектот за изградба на магистралниот автопат Скопје - Штип.

МаКПРОМЕТ АД ШТИП е основан со цел да се овозможи реализација на проектот за изградба на магистралниот автопат Скопје - Штип.

МаКПРОМЕТ АД ШТИП е основан со цел да се овозможи реализација на проектот за изградба на магистралниот автопат Скопје - Штип.

МаКПРОМЕТ АД ШТИП е основан со цел да се овозможи реализација на проектот за изградба на магистралниот автопат Скопје - Штип.

МаКПРОМЕТ АД ШТИП е основан со цел да се овозможи реализација на проектот за изградба на магистралниот автопат Скопје - Штип.

**Б Е Л Е Ш К И**  
**КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ НА**  
**ГРУПАЦИЈА МАКПРОМЕТ АД ШТИП**  
**(МАКПРОМЕТ АД ШТИП, ЕВРОПА ДООЕЛ ШТИП и ИЛИНДЕН 2002 ДООЕЛ ШТИП)**  
**ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2020**

МаКПРОМЕТ АД ШТИП е основан со цел да се овозможи реализација на проектот за изградба на магистралниот автопат Скопје - Штип.

МаКПРОМЕТ АД ШТИП е основан со цел да се овозможи реализација на проектот за изградба на магистралниот автопат Скопје - Штип.

МаКПРОМЕТ АД ШТИП е основан со цел да се овозможи реализација на проектот за изградба на магистралниот автопат Скопје - Штип.

МаКПРОМЕТ АД ШТИП е основан со цел да се овозможи реализација на проектот за изградба на магистралниот автопат Скопје - Штип.

## БЕЛЕШКА 1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Групацијата Макпромет АД Штип се занимава со производство на пекарски и кондиторски производи, производство на хартија, целулоза и предмети од хартија, трговија и услуги. Вкупниот број на вработени во Групацијата во 2020 година изнесува 163 (2019: 167).

• Матично друштво на Групацијата е Акционерското друштво Макпромет со седиште на ул. д-р Слободан Јовановски бр. 3 Штип и истото е регистрирано како друштво согласно Законот за трговски друштва. Основната дејност на матичното друштво е производство и трговија со прехранбени производи со шифра на дејноста 52.11. Друштвото е регистрирано и за вршење на голем број други дејности. Единствениот даночен број на друштвото е 4029973111259.

Макпромет АД Штип во 2020 година е 100% сопственик на две друштва формирани од него и тоа:

1. Европа ДООЕЛ Штип за производство и трговија на кондиторски производи.
2. Илинден 2002 ДООЕЛ Штип заштитно друштво за производство на хартија, целулоза и предмети од хартија;

Акционерскиот капитал на матичното друштво е во вредност од 3.067.442 евра со 59.993 акции. Номиналната вредност на една акција изнесува 51.13 евра. Матичното друштво спаѓа во групата на големи деловни субјекти и има три подружници и тоа:

- Подружница ЖИТО ЛЕБ со седиште на адреса Железничка бр.30, Штип и со шифра на дејност 10.61 – производство на мелнички производи,
- Подружница Магазин со седиште на адреса Железничка бр.38, Штип и со шифра на дејност 47.11 - трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалоци и тутун.
- Подружница за вршење на сметководствени работи со шифра на дејност 69.20 - сметководствени, книговодствени и ревизорски работи и даночно советување.

Органи на управување и раководење во друштвото се: Собрание на акционери и Одбор на директори. Друштвото има едностепен систем на управување. Извршен член на Одборот на директори е Виолета Николова, а неизвршни членови на Одборот на директори се: Миле Атанасов и Пиха Стерјова. Бројот на вработени во 2020 година во матичното друштво изнесува 48 (2019: 48).

• Друштвото за производство и продажба на кондиторски производи Европа ДООЕЛ со седиште на ул. Брегалничка бб, Штип е основано од Макпромет АД на 28.04.1998 година. Истото ги има усогласено своите акти согласно Законот за трговски друштва и неговата регистрација е евидентирана во Централниот регистар на Република Северна Македонија. Основната дејност на друштвото е производство и продажба на кондиторски производи со шифра на дејноста 15.84/0. Во истото бројот на вработени во 2020 година изнесува 81 вработени (2019: 85). Основната главнина на друштвото изнесува 394 илјади денари и има третман на непаричен влог. Друштвото квалитетите на своето работење ги потврдува со воведување на ISO 9001:2000 и HACCP/CODEX ALIMENTARIUS.

• Друштвото за производство и продажба на производи од хартија и картони Илинден 2002 ДООЕЛ со седиште на ул. Брегалничка бб, Штип е основано од Макпромет АД Штип на 20.05.2002 година. Истото ги има усогласено своите акти согласно Законот за трговски друштва и неговата регистрација е евидентирана во Централниот регистар на Република Северна Македонија. Основната дејност на друштвото е производство на хартија, целулоза и предмети од хартија со шифра на дејноста 58.19. Во истото бројот на вработени во 2020 година изнесува 34 вработени (2019: 38). Друштвото е регистрирано како заштитно друштво. Основната главнина на друштвото изнесува 584 илјади денари и има третман на непаричен влог.

## **БЕЛЕШКА 2. ОСНОВА ЗА СОСТАВУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**

### **2.1. Основа за подготовка**

Групацијата го води сметководството и ги подготвува консолидираните финансиски извештаи во согласност со прифатените сметководствени стандарди во Република Северна Македонија кои се објавени во Правилникот за водење на сметководството („Службен весник на РМ“ број 159/09, /164/10 и 107/2011).

Во составувањето на овие консолидирани финансиски извештаи Групацијата ги примени сметководствените политики обелоденети подолу, а кои се во согласност со сметководствената и даночната регулатива во Република Северна Македонија.

Консолидираните финансиски извештаи се подготвени според моделот на набавна вредност како основа за мерење, освен ако не е поинаку наведено.

Денарот претставува функционална и известувачка валута во Република Северна Македонија. Износите содржани во консолидираните финансиски извештаи на Групацијата, како и во останатите придружни белешки кои се составен дел на консолидираните финансиски извештаи се прикажани во илјади македонски денари (000 МКД), освен ако не е поинаку наведено.

Приложените финансиски извештаи претставуваат консолидирани финансиски извештаи на Групацијата. Сетот на консолидираните финансиски извештаи ги опфаќа следниве:

- Консолидиран извештај за финансиската состојба,
- Консолидиран извештај за сеопфатната добивка,
- Консолидиран извештај за паричните текови,
- Консолидиран извештај за промени на капиталот и
- објаснувачките белешки.

### **2.2. Континуитет**

Консолидираните финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето односно дека друштвата ќе продолжат да работи во догледна иднина. Друштвата немаат намера, ниту потреба да го ликвидираат или материјално да го ограничат опсегот на своето работење.

### **2.3. Користени проценки**

При подготвувањето на овие консолидирани финансиски извештаи Групацијата применува одредени сметководствени проценки. Одредени ставки во консолидираните финансиски извештаи кои не можат прецизно да се измерат се проценуваат. Процесот на проценување вклучува расудувања засновани на последните расположливи информации.

Проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на средствата, објективната вредност на побарувањата односно нивната ненаплатливост, застареноста на залихите, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и сл.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во врска со околностите на коишто биле засновани проценките или како резултат на нови информации, поголемо искуство или последователни случувања.

Ефектите од промените во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдувањето на нето добивката или загубата во периодот на промената и или во идните периоди доколку промената влијае и на двете.

### **2.4. Странски валути**

Искажувањето на трансакциите изразени во странски валути се врши според девизниот курс на денарот на денот на трансакцијата. Средствата и обврските изразени во странска валута се искажуваат во денари по средниот курс на НБРСМ на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики опфатени се во консолидираниот извештај за сеопфатна добивка како приходи или расходи од финансирање во пресметковниот период.

## 2.5. Девизни курсеви

Официјалните девизни курсеви кои беа применети за искажување на ставките од Консолидираниот извештај за финансиската состојба се следниве:

Валута	2020	2019
31 декември = 1 EUR	61,6940	61,4856
31 декември = 1 USD	50,2353	54,9518

## 2.6. Споредбени показатели

Консолидираните финансиски извештаи за тековната година редовно се ревидираат, со што се овозможува споредба со показателите во консолидираните финансиски извештаи од претходната година.

## 2.7. Однос со поврзани страни и нивни трансакции

Трансакциите помеѓу Матичното друштво (МАКПРОМЕТ АД ШТИП) и поврзаните страни (Европа ДООЕЛ ШТИП и Илинден 2002 ДООЕЛ ШТИП) и отворените салда се обелоденуваат во консолидираниот финансиски извештај на Групацијата. Трансакциите меѓу поврзаните страни во рамките на Групацијата и отворените салда се елиминираат при подготвувањето на консолидираниот финансиски извештај по методот на потполна консолидација.

Трансакциите помеѓу поврзаните страни главно се однесуваат на давање и примање стоки и услуги (наемнина) и нивното вреднување. Утврдувањето на трансферните цени се врши на принципот трошоци плус, односно цена на чинење плус просечна маржа во дејноста на Групацијата.

## БЕЛЕШКА 3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕНКИ

### 3.1. Нематеријални средства

Нематеријалните средства се средства без физичка содржина но кои можат да се идентификуваат.

Нематеријалните средства треба да се идентификуваат, а се признаваат само доколку:

- е веројатно дека идните економски користи ќе му се препишат на нематеријалното средство;
- набавната вредност на средството може веродостојно да се измери.

Корисниот век на нематеријалното средство се определува како ограничен и неограничен. Корисниот век на нематеријалното средство што произлегува од договори и други законски права не треба да го надмине периодот на договорот и другите законски права.

Амортизацијата на нематеријалните средства со ограничен корисен век се пресметува врз основа на набавната вредност на нематеријалните средства и тоа по праволиниска метода.

### 3.2. Материјални средства

#### • Признавање

Материјалните средства се признаваат како средства според трошокот на набавката и се признаваат како средства кога ќе ги исполнат следните услови:

1. се очекува идна економска корист поврзана со тоа средство и
2. набавната вредност, односно цената на чинење на средството, може со сигурност да се измери.

#### • Вреднување при почетното признавање

Трошокот на набавка, односно набавната вредност на материјалното средство (цена на чинење), кој се распоредува за време на корисниот век на употреба, е еднаков на износот на платените парични средства или еквиваленти на парични средства, или на објективната вредност на друг надомест којшто е даден за да се стекне едно средство во моментот на неговото стекнување или изградба.

Набавната вредност на материјалните средства ја опфаќа набавната (куповната) цена, вклучувајќи ги увозните давачки и неповратните даноци, како и трошоците кои директно можат да се припишат на доведувањето на средството во работна состојба на употреба (трошоци за подготовка на местото, рамнење, градење на потпорни ѕидови, канали за одводнување, трошоци за рушење на стари градби, испорака и манипулација, инсталирање и монтажа, како и услуги на стручни лица и слично). Сите трговски попусти и рабати се одбиваат за да се дојде до набавната (куповната) цена.

Набавната вредност на средство кое се произведува во сопствена режија се определува со користење на истите принципи како и за стекнато средство. Ако друштвото произведува слични средства за продажба во нормалниот тек на работење, набавната вредност е еднаква на набавната вредност на средствата што се произведуваат за продажба (МСС 2). Сите интерни добивки се елиминираат при определувањето на набавната вредност на средството, додека трошоците предизвикани од прекумерното трошење на материјали, труд или други ресурси кои биле направени заради сопствената изградба на средство не се вклучуваат во неговата набавна вредност.

Ставките на недвижности, постројки и опрема кои се утврдени со попис, а претходно не биле евидентирани во деловните книги, се признаваат по проценета фер вредност во корист на останатите приходи (вишоци). Ако сметководствената вредност е поголема од проценетиот надоместлив износ, за разликата се врши вредносно усогласување до надоместливиот износ. Добивките или загубите настанати со продажба се определуваат преку споредба на продажната вредност со сметководствената вредност. Кога набавката на средствата се реализира преку размена за друго средство, износот на трошокот на набавка се утврдува според фер (објективната) вредност на преземеното (набавено) средство. Трошоците за одржување и поправки на средствата т.н. трошоци на инвестиционо одржување, се признаваат како расходи на периодот. Инвестиционите вложувања се оние издатоци со кои се продолжува векот на употреба на средството, се зголемува неговиот капацитетот, се зголемува квалитетот на производите кои се произведуваат со тоа средство или се намалуваат трошоците на производството на тие производи. Вредноста на инвестиционите вложувања се додава на набавната вредност и така зголемената основица се амортизира.

#### • Вреднување по почетното признавање на недвижности

По почетното признавање, недвижностите, постројките и опремата се вреднуваат по набавна, односно претпоставена набавна вредност намалена за акумулираната депрецијација и резервирањето поради оштетување, доколку постои. Претпоставената набавна вредност претставува ревалоризирана набавна вредност на одредени ставки на недвижностите, постројките и опремата кои се

ревалоризирани во периодите пред 2005 година, по пат на примена на коефициенти за индексирање утврдени од страна на Државниот Завод за Статистика.

• **Амортизација на недвижности, постројки и опрема**

Векот на употреба на средството е периодот во кој се очекува дека Групацијата ќе ги користи средствата. Недвижностите, постројките и опремата се амортизираат според систематска основа низ времетраењето на корисниот век на употреба на даденото средство.

Корисниот век на употреба на секоја ставка на недвижностите, постројките или опремата се проценува и определува со проценка од страна на компетентни лица.

Векот на употреба на материјалните средства се проценува на следниот начин:

	2020	2019
Градежни објекти	66 - 40 години	66 - 40 години
Постројки и опрема	10 - 20 години	10 - 20 години
Транспортни средства	8 години	8 години
Канцелариски мебел	5 години	5 години
Компјутери	4 години	4 години

Земјиштето не се амортизира. На инвестициите во тек не се пресметува амортизација. Стапките на амортизација се определуваат на следниот начин:

	2020	2019
Градежни објекти	1,5 - 2,5%	1,5 - 2,5%
Постројки и опрема	5 - 10%	5 - 10%
Транспортни средства	12,5%	12,5%
Канцелариски мебел	20%	20%
Компјутери	25%	25%

Пресметувањето на амортизацијата започнува истиот ден кога средството станува расположливо за употреба т.е. кога тоа е на локацијата и во состојба неопходна за тоа да биде оперативно способно на начин предвиден од страна на раководството.

Средството престанува да се амортизира на првиот ден од датумот кога средството е класифицирано како средство што се чува за продажба согласно со МСФИ 5 и од датумот кога средството е отпишано.

• **Отпишување (повлекување од употреба и отуѓување)**

Недвижностите, постројките и опремата се отпишуваат од деловните книги во момент на отуѓување или доколку понатаму од нив не се очекуваат никакви идни економски повољности.

Добивките или загубите кои настануваат со отпишувањето на одредено средство, се утврдуваат како разлика помеѓу проценетата нето добивка од отуѓувањето на тоа средство и неговата сметководствена вредност и се признаваат како приход или расход во периодот во кој се настанати.

Недвижностите, постројките и опремата кои во согласност со МСФИ 5 - *Нетековни средства кои се чуваат за продажба и прекинати работења*, ги исполнуваат критериумите да бидат класифицирани како нетековни средства кои се наменети за продажба се вреднуваат во согласност со одредбите на овие сметководствени политики кои се однесуваат на нетековни средства наменети за продажба.

**3.3. Обезвреднет имот**

Одредбите од оваа точка се однесуваат на следните видови на имот:

- недвижност (земјиште и градежни објекти),
- постројки и опрема,
- нематеријални средства,
- учество на капитал во зависни и поврзани правни субјекти.

Ако на денот на консолидираниот извештај за финансиската состојба постојат индикации дека вредноста на некое средство од ставот 1 од оваа точка е намалена, се врши проценка на надоместливата вредност. Надоместлива вредност претставува нето продажната цена или употребната вредност, во зависност која од овие две е повисока.

Ако надоместливата вредност е помала од неговата сметководствена вредност, сметководствената вредност се сведува на надоместливата вредност и истовремено се намалуваат ревалоризационите резерви доколку претходно се формирани за тоа средство.

Доколку не се формирани ревалоризациони резерви или формираните резерви се искористени за друга цел, за износот на загубата од обезвреднување се признава расход на периодот.

Ако на денот на консолидираниот извештај за финансиската состојба постојат индикации претходно признатата загуба од обезвреднување повеќе да не постои или да е намалена, се врши проценка на надоместливата вредност на средството.

За средства кои се вреднуваат по моделот на ревалоризација (објективна, фер вредност), загубата поради обезвреднување призната во претходните години, се признава како приход односно зголемување на ревалоризационата резерва, а сметководствената вредност се зголемува за надоместливата вредност.

#### 3.4. Нетековни средства кои се чуваат за продажба

Нетековното средство се класификува како средство наменето за продажба во согласност со МСФИ 5 - *Нетековни средства кои се чуваат за продажба и прекинати работења*, доколку неговата сметководствена вредност може првенствено да се поврати преку продажна трансакција, а не преку продолжување со користење на средството.

За едно средство да се класифицира како нетековно средство наменето за продажба, според условот од став 1 од оваа точка, потребно е да исполнат и дополнителни услови:

- средството е достапно за моментална продажба во тековната состојба во која се наоѓа,
- продажбата на средството е веројатно да се реализира во рок од една година од денот на признавање како нетековно средство наменето за продажба, под што се подразбира дека постои план или одлука за продажба на средството. За продажбата на средството да биде веројатна, мора да постои пазар за тоа средство, а понудената цена да биде разумно утврдена за да се овозможи продажба во рок од една година.

#### 3.5. Долгорочни финансиски вложувања

- Хартии од вредност и удели

Хартиите од вредност се класифицираат како:

- хартии од вредност по фер вредност,
- хартии од вредност кои се чуваат до нивното доспевање и
- хартии од вредност расположливи за продажба



Вложувањата во акции или удели се искажуваат според трошокот на стекнување. Акциите и уделите се водат според методот на трошокот на вложување (набавна вредност вклучувајќи ги и трансакционите трошоци, освен за хартиите од вредност кои се чуваат за тргување).

- **Хартии од вредност по фер вредност**

Оваа категорија содржи две поткатегории и тоа хартии од вредност кои се наменети за тргување и хартии од вредност кои се евидентираат по фер вредноста.

Хартиите од вредност се класифицираат како средства наменети за тргувања доколку се стекнати поради продажба во краток рок.

Хартиите од вредност кои се класифицираат како хартии од вредност по фер вредност, во првичното признавање се вреднуваат по фер вредност, со тоа што трансакциските трошоци се вклучуваат во нивната вредност.

Пазарните хартии од вредност (наменети за тргување) се мерат според тековната пазарна цена (берзанска цена), без вклучување на трансакциските трошоци.

Најдоцна при секое составување на консолидираниот извештај за финансиската состојба се утврдува фер вредноста, а ефектот врз основа на промената на фер вредноста се признава како приход или расход на периодот во консолидираниот извештај за сеопфатна добивка.

- **Хартии од вредност кои се чуваат до доспевање**

Хартии од вредност кои се чуваат до нивно доспевање, како што се благajничките записи, комерцијалните записи, дисконтирани мениџи и обврзници во странска валута кои потекнуваат од девизно штедење, се недеривативни финансиски средства со фиксна или одредлива исплата и фиксно доспевање за кое раководството има позитивна намера и можност да ги чува до нивното доспевање. Ако раководството одлучи да ги продаде овие средства, целата категорија се рекласифицира во средства расположливи за продажба.

Хартиите од вредност кои се чуваат до нивно доспевање се искажуваат по амортизирана вредност, со примена на методот на ефективен принос. Амортизираната вредност се пресметува со земање предвид на сите дисконти или премии при купувањето, во тек на периодот до доспевање.

Износот на загубата од обезвреднување на хартиите од вредност кои се чуваат до доспевање се пресметува како разлика помеѓу сметководствената вредност на вложувањето и моменталната вредност на очекуваните парични текови, дисконтирани по оригиналната каматна стапка на вложување и се искажува во консолидираниот извештај за сеопфатна добивка.

- **Хартии од вредност расположливи за продажба**

Хартиите од вредност кои се расположливи за продажба по првичното признавање се искажуваат по нивната фер вредност, освен доколку немаат котирана пазарна цена на активниот пазар на нивната објективна вредност не може да се определи.

Ефектот по основ на промена на фер вредноста на хартиите од вредност кои се расположлива за продажба се признаваат во рамките на капиталот, како ревалоризациони резерви.

### 3.6. Залихи и отпис на ситен инвентар

Залихите вклучуваат:

1. суровини, материјали, резервни делови, ситен инвентар, авто гуми, амбалажи и помошен материјал,
2. стока која се држи за продажба, вклучувајќи ја и малопродажбата како облик на продажба, продажбата на големо, како и недвижностите кои се чуваат за продажба;

3. готови производи;
4. недовршени производи.

#### • Вреднување на залихите

Залихите се вреднуваат по пониската помеѓу набавната односно цената на чинење и нето реализационата вредност. Ситниот инвентар се отпишува со стапка од 100% при ставање во употреба.

Намалувањето на вредноста на залихите се спроведува во време на редовниот годишен попис, а врз основа на проценка за оштетеност, дотраеност на залихите и сл.

Намалувањето на вредноста на залихите се врши на товар на расходите на периодот, вклучувајќи го и секое нивелирање (сведување) по пат на отпис до нето реализационата вредност.

Залихите на недовршеното производство, полупроизводи и готови производи се водат според трошоците на набавката, односно според цената на производството. Во цената на производството се вклучуваат и трошоците на материјали за изработка, платите за изработка, останатите директни трошоци и останатите општи трошоци кои може да се доведат во врска со сегашната состојба и сегашната локација на залихите. Износот на општите и директните трошоци кои се вклучени во вредноста на тие залихи се утврдува со калкулации кои посебно се изработуваат за секој производ и секој работен налог. Сите трошоци се водат по места и носители на трошоци.

Намалувањето на вредноста на залихите на недовршеното производство, полупроизводи и готови производи се врши при годишниот попис. Намалување на вредноста на залихите, се врши во случај на неадекватен квалитет на изработка, оштетување и дотраеност на залихите до нето реализационата вредност ако е пониска од набавната. Во случај на вонредни настани, на залихите им се намалува вредноста и пред редовниот годишен попис.

### 3.7. Краткорочни побарувања

Побарувањата од купувачите, побарувањата од вработените, побарувањата од државата и другите институции и останатите побарувања се искажуваат по номинална вредност зголемена за каматите согласно склучениот договор односно одлуката за исплата.

Во вкупните побарувања најзначајна ставка се побарувањата од купувачите во земјата и странство. За овие побарувања друштвото ги има усвоено следниве политики:

- побарувањата од купувачите во земјата ги евидентира во денари и по рочност со рокови на втасување (недоспеани, од 0-30, од 31-60 дена, од 61 до 90 дена, од 90-180 дена, од 180-240 дена, од 240-270 дена, од 270-365 дена, над 365 дена).
- побарувањата од купувачите во странство ги евидентира во соодветни странски валути и во денари и по рочност со рокови на втасување (недоспеани, од 0-30, од 31-60 дена, од 61 до 90 дена, од 90-180 дена, од 180-240 дена, од 240-270 дена, од 270-365 дена, над 365 дена).
- побарувањата кои се сомнителни и неизвесни во наплатата Групацијата ги евидентира на посебна сметка сомнителни и спорни побарувања во која спаѓаат сомнителните ненаплатени побарувања и тужените побарувања. За овие побарувања кои се постари од 3 години и ненаплативи Групацијата врши исправка на вредноста на крајот на секоја деловна година по индиректна метода. Вака опишани побарувања се свртуваат во даночно непризнати расходи.
- за побарувањата од купувачи спрема кои е отпочната стечајна постапка групацијата врши редовно пријавување на своето побарување и за истото врши исправка на вредноста по индиректна метода. Доколку побарувањето е признато од стечајниот управник неговиот отпис не е сврстен во групата на даночно непризнати расходи.
- за тужените побарувања за коишто постои правосилно судско решение за наплата, а кои неможат да се наплатат, Групацијата врши директна исправка на вредноста и оваа исправка не влегува во групата на даночно признати расходи.

### 3.8. Краткорочни финансиски вложувања

Дадените заеми, депозити и кауции се искажуваат според нивната номинална вредност, согласно со договор. Пресметаните камати се капитализираат по нивната достасаност, согласно со анекс на договорот.

Останатите краткорочни вложувања се искажуваат по набавна вредност, зголемена за каматата согласно склучениот договор.

### 3.9. Парични средства

Парите на сметките во денари кај комерцијалните банки се водат во номинални износи според доставениот извод за состојбата на прометот на тие сметки. Парите во благајна во денари се искажуваат по номинална вредност.

Девизите на сметките во банката и благајната се искажуваат по среден курс на Народната банка на Република Северна Македонија на денот на изготвување на консолидираниот извештај за финансиската состојба.

Пресметувањето на девизите се врши секогаш на денот на промената на состојбата на сметката (благајната) и на крајот на месецот. За целите на составување на консолидираниот извештај за парични текови:

- а) паричните средства ги опфаќаат готовината во касите и депозитите по видување (денарски и девизни),
- б) паричните еквиваленти ги опфаќаат краткорочните, високо ликвидни вложувања, кои брзо можат да се конвертираат во парични средства и кои се предмет на безначаен ризик во промената на нивната вредност (рок на достасаност до 3 месеци и помалку).

### 3.10. Активни временски разграничувања

Однапред платените трошоци за идни периоди се искажуваат како активни временски разграничувања, а се пресметуваат во трошоци на периодот за кој се однесуваат. Причината за разграничувањето, како и износот кој се однесува на идните периоди мора да бидат искажани на соодветна сметководствена исправа.

Приходите кои се пресметани во корист на тековниот период, а немаат елементи за да се искажат како побарување, се искажуваат како активни временски разграничувања. Кога ќе се стекнат услови за испоставување на документ врз основа на кој се стекнуваат побарувањата, временските разграничувања се пренесуваат на сметките на побарувањата. Основата за приходување и искажување на таквите износи на временските разграничувања мора да биде утврдена со соодветна сметководствена исправа.

### 3.11. Запишан капитал

Запишаниот (основен) капитал се искажува на посебна сметка во износ кој е запишан во трговскиот регистар при основањето, односно при уписот на промената на вредноста на капиталот.

### 3.12. Резерви

Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на законските одредби, а можат да се употребат за покривање на загубата. Согласно законските одредби, друштвата во составот на Групацијата се должи да издвојат од добивката за тековната година минимум 5% за законски резерви, се додека резервите не достигнат 1/10 од основната главнина на друштвата во

составот на групацијата. Доколку износот на оваа резерва не надминува 1/10 од вредноста на основната главнина, истата може да се употреби само за покривање на загуби.

### 3.13. Ревалоризирана резерва

Ревалоризациона резерва (ревалоризационен вишок) произлегува од објективното вреднување на нетековните средства по нивното почетно признавање според набавната вредност, како и од дополнително вреднување на финансиските инструменти кои се расположиви за продажба. Ревалоризациониот вишок се пренесува во акумулираната добивка кога ќе се реализира согласно со МСС 16.

### 3.14. Задржана (акумулирана) добивка/загуба

Во деловните книги на Групацијата посебно се искажува задржаната (нераспоредена) добивка, а посебно искажаната загуба од работењето.

Искажаната загуба од работењето може да се покрие со задржаната добивка само по одлука на Групацијата, а во согласност со одредбите на Законот за трговските друштва.

Доколку настане загуба, истата се покрива од сите позиции на капиталот. Членовите на Групацијата не се обврзани со договорот на друштвото / статутот да ја покриваат загубата со внесување на дополнителни влогови.

Исплатата на дивиденда или добивка се спроведува врз основа на одлука на собранието и според одредбите на Законот за трговските друштва.

Аванс на добивка може да се исплатува ако во меѓупресметковниот период Групацијата искажува добивка, при тоа не постои пренесена загуба и со соодветно исполнување на сите останати услови од Законот за трговските друштва.

### 3.15. Добивка или загуба во тековната година

Добивката или загубата во тековната година во Консолидираниот извештај за финансиската состојба се искажува по оданочувањето како добивка, односно загуба од работењето на групацијата.

### 3.16. Заработувачка по акција

Групацијата ја прикажува основната и разводнетата заработувачка по акција на обичните акции. Пресметката на основната заработувачка по акција е направена со поделба на нето добивката за годината која им припаѓа на имателите на обични акции со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината.

### 3.17. Долгорочни обврски

Долгорочните обврски спрема поврзаните друштва, долгорочните обврски по земаи, долгорочните обврски спрема кредитни институции, долгорочните обврски за аванси, обврски спрема добавувачите и останатите долгорочни обврски се искажуваат по номинална вредност, зголемена за достасаните камати согласно склучениот договор.

Обврските искажани во девизи се пресметуваат по среден курс на Народната банка на Република Северна Македонија на денот на изготвување на Консолидираниот извештај на финансиската состојба, но и на крајот на секој месец во случај кога се отплаќаат долгови.

За долгорочните обврски за кои не се пристигнати опомени и тужбени побарувања, а се постари од три години, Групацијата врши нивно приходување.

### 3.18. Краткорочни обврски

Обврските по заеми, обврските спрема кредитните институции, обврските за аванси, депозити и гаранции, обврските спрема добавувачите, обврските спрема вработените, обврските за даноци, придонеси и други давачки, и останатите краткорочни обврски се искажуваат во вредност која е искажана во соодветна сметководствена исправа, зголемена за каматите според склучениот договор, пропис, односно одлука на надлежниот орган на друштвото.

Овие обврски се класифицираат како краткорочни, доколку на датумот на изготвување на Извештајот на финансиската состојба рокот на доспевање им е до 12 месеци.

Обврските по меници и чекови, односно останати хартии од вредност се искажуваат по номинална вредност на хартиите од вредност кои ги сочинуваат краткорочните обврски на друштвото, зголемена за каматата, ако е договорена или утврдена со одлуката за издавање на хартии од вредност.

За краткорочните обврски за кои не се пристигнати опомени и тужбени побарувања, а се постари од три години, друштвото врши нивно приходување.

Групацијата врши пресметка и исплаќа плата, придонеси и даноци од плата на вработените секој месец до 15 во тековниот месец за претходниот месец. Групацијата врши пресметка и плаќање на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива.

Групацијата е обврзана да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирање. Групацијата нема направено резервирања за ова право на вработените бидејќи смета дека сумата е незначајна за финансиските извештаи.

Групацијата е обврзана да им исплати на вработените кои заминуваат од работа по основ на технолошки вишок, износ кој зависи од работниот стаж на вработениот но најмногу до седум месечни плати исплатени во Република Северна Македонија. Таа нема направено резервирање на ова право на вработените бидејќи се смета дека сумата е незначајна за финансиските извештаи.

### 3.19. Данок на добивка

Данокот на добивка се утврдува и се плаќа според Годишниот даночен биланс и истиот претставува одбитна ставка од финансискиот резултат пред оданочување. Данокот на добивка согласно важечките законски прописи се пресметува на основницата позитивен финансиски резултат зголемен за одредени трошоци коишто не се признаваат за целите на оданочување (непризнати трошоци) и за помалку прикажаните приходи. Данокот на добивка се пресметува со примена на важечка стапка која изнесува 10%.

### 3.20. Пасивни временски разграничувања

На товар на пресметковниот период се пресметуваат и трошоците за кои не постојат соодветни сметководствени исправи за да можат да се признаат како обврска, а за кои со сигурност може да се утврди дека се однесуваат на тековниот пресметковен период. Кога ќе се прибават документи за признавање на обврските, се врши укинување на временските разграничувања во корист на сметките на обврските.

Приходите за кои нема услови за признавање во тековниот пресметковен период, се одложуваат преку временски разграничувања за идни периоди.

Во корист на временските разграничувања се евидентираат и наплатените приходи кои се однесуваат за идните периоди, а за кои не било искажано соодветно побарување.

### 3.21. Наеми

Наемите со кои се пренесуваат на Групацијата сите ризици и користи кои произлегуваат од сопственоста на изнајменото средство се признаваат како финансиски наеми, при што средството се евидентира според неговата објективна вредност или доколку е таа пониска од набавната, по сегашната вредност на минималните плаќања за наемот.

Наемите кај кои значаен дел од ризиците и користите кои произлегуваат од сопственоста се задржани од наемодавателот, се класифицирани како оперативни наеми.

Плаќањата за наем при оперативен наем се искажуваат во консолидираниот извештај за сеопфатна добивка на рамномерна основа за времетраењето на наемот во евиденцијата на наемателите. Наемодавателите ги презентираат средствата кои се предмет на оперативен наем во консолидираниот извештај за финансиската состојба како средства за издавање или вложувања во недвижности во текот на разгледуваниот период.

### 3.22. Приходи и расходи

Приходите ги опфаќаат приходите и добивките. Приходите настануваат со вршење на редовни активности. Приходи од редовни активности се приходи од продажба на производи, стока и услуги, камати, дивиденди, авторски надомести, закупнини и др.

Добивките претставуваат други ставки кои ја задоволуваат дефиницијата на приходите и можат, но не мора, да настанат со вршење на редовни активности. Добивките претставуваат раст на економската вредност и како такви не се разликуваат од приходите. Добивките опфаќаат добивки кои настануваат со отуѓување на нетековните средства, како и нереализираните добивки, како што се добивките кои настануваат од ревалоризација на хартиите од вредност расположиви за продажба и добивки кои се резултат на зголемување на сметководствената вредност на нетековните средства. Добивките се прикажуваат во нето износ, откако ќе се намалат за соодветните расходи.

Расходите опфаќаат загуби и расходи кои настануваат како последица на редовна активност. Расходите кои настануваат како последица на редовна активност опфаќаат трошоци за продажба, заработка, амортизација и други деловни расходи.

Загубите претставуваат други ставки кои ја задоволуваат дефиницијата за расходи и можат, но не мораат да настанат како последица на редовна активност. Загубите претставуваат намалување на економската вредност и како такви не се во својата природа различни од останатите расходи.

Загубите опфаќаат, на пример, загуби кои се последица на катастрофа, како што се пожар и поплава, како и загуби кои настануваат со отуѓување на нетековните средства. Дефиницијата за расходи, исто така, вклучува и нереализирани загуби, на пример оние кои настануваат од ефект на промена на девизни курсеви. Загубите обично се прикажуваат на нето основа без приходот кој е соодветен на нив.

#### • Признавање на приходите

Приходите се мерат според објективната вредноста на примениот надомест или на побарувањето. Приходите се признаваат ако истовремено пораснат средствата или се намалат обврските.

Приходите од продажба на производи се признаваат ако:

- на купувачот се пренесени сите ризици и користи од сопственоста над производите;
- друштвото не задржува, ниту трајно управување, ниту контрола над производите;
- износот на приходите може да се измери;
- е веројатно дека продадените производи ќе се наплатат;
- трошоците кои настанале или кои ќе настанат во врска со продажбата може со сигурност да се измерат.

Ако во моментот на настанувањето на настанот се процени дека наплатата е неизвесна, приходите се одложуваат. За реализацијата од претходните пресметковни периоди и за онаа која во тековниот период е пресметана во корист на приходите, се врши исправка на побарувањата на товар на трошоците.

#### • Признавање на расходите

Расходите се признаваат согласно Рамката за составување и презентирање на консолидираните финансиски извештаи (МСФИ).

Во политиката за признавање расходи, Групацијата се придржува до следните критериуми:

- расходите имаат за последица намалување на средствата или зголемување на обврските, што е возможно да се измери со сигурност;
- расходите имаат директна поврзаност со настанатите трошоци и посебните позиции на приходите;
- кога се очекува остварување на приходите во повеќе идни пресметковни периоди, тогаш признавањето на расходите се извршува со постапката на разумна алокација на пресметковни периоди;
- расходот веднаш се признава во пресметковниот период кога издотокот не остварува идни економски користи, а нема услови да се признае како позиција на активата во консолидираниот извештај за финансиска состојба;
- расходот веднаш се признава во пресметковниот период и тогаш кога настанала обврска, а нема услови да се признае како позиција на активата.

Сите трошоци и расходи кои се однесуваат на пресметковниот период мораат да бидат опфатени во консолидираните финансиски извештаи.

#### 3.23. Трошоци од позајмици

Трошоците за позајмици се признаваат како расходи за периодот во кој се настанати, освен оние кои се капитализирани.

Трошоците за позајмиците директно припишани на стекнување, изградба или производство на средства кои се квалификуваат согласно со МСС 23, се капитализираат како составен дел од набавната вредност, односно цената на чинење на средството.

#### 3.24. Ефекти од девизни курсеви

Трансакциите во странски валути при почетното признавање, се евидентираат во денарска противвредност, со примена на средниот курс од НБРСМ кој важи на денот на трансакцијата.

На секој датум на изготвување на Извештајот на финансиската состојба, паричните ставки (девизните средства, побарувањата и обврските) се пресметуваат со примена на заклучниот курс (курсот на денот кога се изготвува извештајот).

Курсните разлики кои настанале по основ на трансакција во странска валута се признаваат како приход или расход за периодот во кој настанале.

#### 3.25. Резервации

Резервациите се признаваат кога Групацијата има постојана обврска како резултат на минат настан, кога е веројатно дека од одливите на ресурсите кои вклучуваат економски користи ќе се бара исплата на обврската, и кога со веродостојна проценка може да се процени износот на обврската. Расходот за било која резервација се признава во Консолидираниот извештајот за сеопфатна добивка намалено за износот на намалување. Ако ефектот од временската димензија на парите е значаен резервациите се дисконтираат на нивната сегашна вредност со примена на стапки пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки.

### 3.26. Неизвесни средства и обврски

Неизвесни обврски се можни обврски кои се јавуваат од поранешни настани и чие постоење ќе биде потврдено само со случувањата или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани кои не се во целост под влијание на Групацитаат. Неизвесна обврска е и сегашна обврска која се јавува од поранешни настани но не е признаена поради тоа што одливот на ресурси кои вклучуваат економски користи ќе биде баран за исплата на обврска а износот на обврската не може да се измери со задоволителна веродостојност. Групацитаат не ги признава неизвесните обврски во консолидираните финансиски извештаи туку само ги обелоденува. Неизвесни средства се можни средства кои се јавуваат од поранешни настани и чие постоење ќе биде потврдено само со случување или не случување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Групацитаат. Групацитаат не признава неизвесни средства, туку само ги обелоденува таму каде што приливот на економски користи е веројатен.

### 3.27. Принципи на консолидација

Финансиските извештаи на матичното и на поврзаните правни субјекти се консолидираат со примена на методот за потполна консолидација. Матичното друштво Макпромет АД Штип изготвува консолидирани финансиски извештаи со придружните друштва Европа ДООЕЛ Штип и Илинден 2002 Штип. Се применува методот на потполна консолидација.

Приложените консолидирани финансиски извештаи ги вклучуваат финансиските извештаи на матичното друштво и на следниве друштва:

	2020 % на учество	2019 % на учество
Европа ДООЕЛ Штип	100 %	100 %
Илинден 2002 ДООЕЛ Штип	100 %	100 %

### 3.28. Грешки од претходен период

Материјално значајна грешка која е откриена во тековниот период а се однесува на претходен период и која, при тоа, има значително влијание на консолидираните финансиски извештаи на еден или на повеќе претходни периоди со што претходните консолидирани финансиски извештаи не можат да се сметаат за веродостојни, се смета за грешка од претходен период, согласно на МСС 8 - Сметководствени политики, промена на сметководствените проценки и грешки (односно Одделот 10 на МСФИ за МСЕ).

Грешката од претходниот период се поправа, така што за износот на таа грешка се врши корекција на почетната состојба на пренесениот резултат, односно соодветната позиција во консолидираниот извештај за финансиската состојба, доколку грешката е од таква природа да не влијае на резултатот.

Материјално безначајните грешки се признаваат како приход или расход на тековниот период. Материјалноста на грешките се проценува од случај до случај во моментот кога ќе се открие грешката.

### 3.29. Последователни настани (Настани по датумот на консолидираните финансиски извештаи)

За ефектите од деловните случувања кои настануваат во периодот помеѓу издавањето на консолидираниот извештај за финансиската состојба и датумот кога се одобруваат консолидираните финансиски извештаи и се во директна врска со состојбата на позициите кои постојат на датумот на издавање на консолидираниот извештај на финансиската состојба, се врши корекција на претходно признатите износи во консолидираниот финансиски извештај.



За ефектите од деловните случувања кои настануваат во периодот меѓу издавањето на консолидираниот извештај за финансиската состојба и датумот кога се одобруваат консолидираните финансиски извештаи, а се однесуваат на околности кои не постоеле на датумот на консолидираниот извештај за финансиската состојба, во белешките кон консолидираните финансиски извештаи се врши обелоденување на природата на случувањето и проценка на неговиот финансиски ефект

### 3.30. Промена на сметководствени политики

Сметководствените политики кои се утврдени со овој правилник се применуваат од период до период на конзистентна основа.

Сметководствената политика се менува доколку тоа е условено со измена или донесување на нов МСС/МСФИ.

По исклучок од ставот 1 и 2 на оваа точка, промена на сметководствените политики може да се направи доброволно, ако се процени дека новата сметководствена политика води кон подобра презентација на случувањата и позициите во консолидираните финансиски извештаи. За промените во сметководствените политики одлучува Менаџментот на Групацијата.

Новата сметководствена политика се применува ретроактивно, кога тоа се бара од МСС/МСФИ, како од секогаш да била во примена, освен кога износот за корекција не може прецизно да се утврди, во кој случај новата сметководствена политика се применува на перспективна основа.

Ефектот кој настанува од ретроактивна примена на новите сметководствени политики се признава како корекција на пренесениот резултат во согласност со МСС 8 (односно *Одделот 10 на МСФИ за МСЕ*).

### 3.31. Завршни одредби

За оние средства, обврски, приходи и расходи за кои во овој акт не се утврдени сметководствени политики ќе се применува основниот третман за нивно мерење утврден во соодветните МСФИ.

## БЕЛЕШКА 4. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ

Групацијата влегува во различни трансакции кои произлегуваат од нејзиното секојдневно работење, а кои се однесуваат на купувачите, добавувачите и кредиторите. Главните ризици на кои Групацијата е изложена и политиките за управување со нив се следните:

- Ризик од промена на курсевите

Групацијата влегува во трансакции со странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари при што истата е изложена на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Групацијата нема посебна политика за управување со овој ризик со оглед дека во Република Северна Македонија не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување на овој вид на ризик. Според ова, Групацијата е изложена на можни флукуации на странските валути кои сепак се ограничени поради фактот што најголем број од трансакции се во Евра чии валутен курс се смета за реалативно стабилен.

• **Кредитен ризик**

Групацијата е изложена на кредитен ризик во случај кога нејзините купувачи нема да бидат во состојба да ги исполнат своите доспеани обврски. Групацијата нема значајна концентрација на кредитен ризик со оглед на фактот дека има голем број на купувачи. Групацијата нема изградено посебна политика со која би можела да управува со кредитниот ризик или со која би можела да го намали кредитниот ризик.

• **Каматен ризик**

Групацијата се изложува на ризик од промена на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки. Со оглед дека во текот на 2020 и 2019 година Групацијата користи кредити и позајмици, може да се каже дека сепак постои изложеност спрема овој вид на ризик.

• **Ликвидносен ризик**

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Групацијата нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребна готовина за сервисирање на своите пристигнати обврски.

• **Даночен ризик**

Согласно законските прописи во Република Северна Македонија, финансиските извештаи и сметководствената евиденција на Групацијата подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесувањето на даночните биланси за тековната година. Во тековната 2020 година, во Групацијата не е вршена контрола од страна на даночните власти. Сепак, дополнителни даноци во случај на идна контрола од страна на даночните власти во овој момент не можат да се определат со разумна сигурност.

• **Финансиски инструменти**

Групацијата врши финансирање на своето работење од сопствени средства (акумулирана добивка и амортизација) и по пат на користење на долгорочни и краткорочни кредити со цел да обезбеди соодветен поврат на вложувањата. Групацијата континуирано е следи својата задолженост преку соодветна анализа која со состојба на 31 декември е следната:

	2020	2019
	000 МКД	000 МКД
Долгорочна задолженост во однос на капиталот:		
• Обврски по долгорочни кредити	28.329	54.664
• Парични средства и парични еквиваленти	(1.345)	(1.650)
• Нето долгорочни обврски	26.984	53.014
• Вкупно капитал и резерви	286.704	281.145
% на вкупна задолженост во однос на капиталот	9,41%	18,86%

ГРУПАЦИЈА МАКПРОМЕТ АД ШТИП  
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

Вкупна задолженост во однос на вкупните средства:	2020 000 МКД	2019 000 МКД
• Вкупно обврски (краткорочни и долгорочни)	216.522	256.098
• Вкупни средства	507.619	537.243
<b>% на вкупна задолженост во однос на вкупни средства</b>	<b>42,65%</b>	<b>47,67%</b>

• **Ризик од промена на каматите**

Групацијата се изложува на ризик од промена на каматните стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки. Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот на годините е како што следува:

Финансиски средства	2020 000 МКД	2019 000 МКД
<b>Некаматносни:</b>		
- Парични средства	1.345	1.650
- Побарувања од купувачи	103.284	152.791
- Побарувања од вработени	228	283
- Побарувања од дадени заеми	58.157	40.637
- Останати побарувања	4.214	13.537
	<b>167.228</b>	<b>208.898</b>
<b>Каматносни со променлива камата:</b>		
-	-	-
<b>Финансиски обврски</b>		
<b>Некаматносни:</b>		
- Обврски кон добавувачи	52.990	88.648
- Останати тековни обврски	5.005	5.154
	<b>57.995</b>	<b>93.802</b>
<b>Каматносни:</b>		
- Обврски по кредити	108.694	119.748
- Обврски по позајмици	49.833	42.548
	<b>158.527</b>	<b>162.296</b>

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување на каматните стапки на користените кредити за 2% поени. Анализата е направена на салдата на обврски за кредити и позајмици на датумот на консолидираниот биланс на состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката, а негативните се намалување на добивката за соодветниот период.

Зголемување за 2% поени		Намалувања за 2% поени	
2020	2019	2020	2019

ГРУПАЦИЈА МАКПРОМЕТ АД ШТИП  
Белешки кон-консолидираните финансиски извештаи

	000 МКД	000 МКД	000 МКД	000 МКД
Земени кредити	(3.171)	(3.246)	3.171	3.246
<b>Нето ефект</b>	<b>(3.171)</b>	<b>(3.246)</b>	<b>3.171</b>	<b>3.246</b>

**БЕЛЕШКА 5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА**

	000 МКД			
	2020	2020	2019	2019
Приходи од продажба	Групација	Матично друштво	Групација	Матично друштво
• Приходи од продажба на производи и услуги	283.788	59.509	326.608	59.909
• Приходи од продажба на материјали	18.135	17.129	1.733	1.108
• Приходи од наемнини	974	974	9.212	9.212
<b>Вкупно:</b>	<b>302.897</b>	<b>77.612</b>	<b>337.553</b>	<b>70.229</b>
Елиминација после консолидација	(41.809)		(48.569)	
<b>Консолидирани вкупно:</b>	<b>261.088</b>		<b>288.984</b>	

**БЕЛЕШКА 6. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ**

	000 МКД			
	2020	2020	2019	2019
Останати приходи	Групација	Матично друштво	Групација	Матично друштво
• Приходи од продажба на основни средства	3.793	400	5.243	2.739
• Приходи од отпис на обврски	3.051	24	4.184	59
• Приходи од наплата на штета	2.094	789	695	315
• Останати приходи	1.047	92	8.629	8.426
• Приходи од дотации	386		300	-
<b>Вкупно:</b>	<b>10.371 *</b>	<b>1.305</b>	<b>19.051</b>	<b>11.539</b>
Елиминација после консолидација	(1.120)		-	
<b>Консолидирани вкупно:</b>	<b>9.251</b>		<b>19.051</b>	

**БЕЛЕШКА 7. ПРОМЕНА НА ВРЕДНОСТА НА ЗАЛИХИТЕ НА ГОТОВИ И ПРОИЗВОДИ И НЕДОВРШЕНО ПРОИЗВОДСТВО**

	000 МКД			
	2020	2020	2019	2019
	Групација	Матично друштво	Групација	Матично друштво
• Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	11.429	124	15.244	643
• Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	13.728	3	11.429	124
<b>Промена на вредноста на готови производи и недовршено производство</b>	<b>2.299</b>	<b>(121)</b>	<b>(3.815)</b>	<b>(519)</b>
Елиминација после консолидација	5.227		4.677	-
<b>Консолидирани вкупно:</b>	<b>7.526</b>		<b>862</b>	<b>-</b>

Елиминацијата после консолидација се однесува на готови производи од Илнден 2002 ДООЕЛ кои се продадени на Европа ДООЕЛ и истите на 31.12.2020 година се евидентирани како залиха на сировини во Европа ДООЕЛ. Во рамките на Групацијата овие залихи претставуваат залихи на готови производи.

**БЕЛЕШКА 8. ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ И ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ**

	000 МКД			
	2020	2020	2019	2019
	Групација	Матично друштво	Групација	Матично друштво
Трошоци за сировини и други материјали				
• Трошоци за сировини и материјали	135.840	22.769	154.939	24.855
• Трошоци за енергија	13.988	8.693	14.119	8.285
<b>Вкупно:</b>	<b>149.828</b>	<b>31.462</b>	<b>169.058</b>	<b>33.140</b>
Елиминација после консолидација	(31.197)		(34.725)	
<b>Консолидирани вкупно:</b>	<b>118.631</b>		<b>134.333</b>	

**БЕЛЕШКА 9. НАБАВНА ВРЕДНОСТ НА ПРОДАДЕНИ СТОКИ**

	000 МКД			
	2020	2020	2019	2019
	Групација	Матично друштво	Групација	Матично друштво
Набавна вредност на продадени стоки				
• Набавна вредност на продадени стоки	21.168	3.181	21.054	2.484

ГРУПАЦИЈА МАКПРОМЕТ АД ШТИП  
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

Вкупно:	21.168	3.181	21.054	2.484
Елиминација после консолидација	(2.932)	-	-	-
Консолидирани вкупно:	18.236	-	21.054	-

**БЕЛЕШКА 10. НАБАВНА ВРЕДНОСТ НА ПРОДАДЕНИ МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР**

	000 МКД			
	2020	2020	2019	2019
Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови и ситен инвентар	Групација	Матично друштво	Групација	Матично друштво
• Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови и ситен инвентар	1.868	897	2.408	1.139
Вкупно:	1.868	897	2.408	1.139
Елиминација после консолидација	-	-	-	-
Консолидирани вкупно:	1.868	-	2.408	-

**БЕЛЕШКА 11. УСЛУГИ СО КАРАКТЕР НА МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ**

	000 МКД			
	2020	2020	2019	2019
Услуги со карактер на материјални трошоци	Групација	Матично друштво	Групација	Матично друштво
• Транспортни услуги	9.188	4.926	10.573	4.379
• Услуги за одржување	3.951	1.450	3.490	1.605
• Комунални и други услуги	5.453	805	5.563	833
• Услуги за закуп	121	121	254	254
• Трошоци за реклами и саеми	6.119	26	10.604	42
Вкупно:	24.832	7.328	30.484	7.113
Елиминација после консолидација	(1.251)	-	(3.808)	-
Консолидирани вкупно:	23.581	-	26.676	-

**БЕЛЕШКА 12. ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО**

	000 МКД			
	2020	2020	2019	2019
Опис на останати трошоци од работење	Групација	Матично друштво	Групација	Матично друштво
• Трошоци за репрезентација	1.157	46	1.793	74
• Трошоци за осигурување	2.456	727	1.061	207
• Данок на имот	-	-	600	600

ГРУПАЦИЈА МАКПРОМЕТ АД ШТИП  
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

• Банкарски услуги	758	140	1.063	154
• Останати нематеријални трошоци	11.508	3.666	13.766	4.107
<b>Вкупно:</b>	<b>15.879</b>	<b>4.579</b>	<b>18.283</b>	<b>5.142</b>
Елиминација после консолидација	(2.002)		(2.813)	
<b>Консолидирани вкупно:</b>	<b>13.877</b>		<b>15.470</b>	

КАТЕГОРИЈА 13 ОСТАНАТИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

**БЕЛЕШКА 13. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ**

000 МКД

Опис на трошоци за вработените	2020		2019	
	Групација	Матично друштво	Групација	Матично друштво
• Вкалкуирани бруто плати	60.317	19.633	59.679	20.287
• Трошоци за исхрана и превоз на вработени	3.589	1.112	4.265	1.544
• Регрес за годишен одмор	1.911	560	1.787	541
• Надоместоци за службени патувања	1.009	427	3.077	1.021
• Останати трошоци за вработените	949	651	236	151
<b>Вкупно:</b>	<b>67.775</b>	<b>22.383</b>	<b>69.044</b>	<b>23.544</b>
Елиминација после консолидација	-		-	
<b>Консолидирани вкупно:</b>	<b>67.775</b>		<b>69.044</b>	

**БЕЛЕШКА 14. АМОРТИЗАЦИЈА НА МАТЕРИЈАЛНИТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИТЕ СРЕДСТВА**

000 МКД

Опис на амортизацијата на материјални и нематеријални средства	2020		2019	
	Групација	Матично друштво	Групација	Матично друштво
• Амортизација на нематеријални средства	386	3	328	63
• Амортизација на материјални средства	10.484	6.670	10.507	883
<b>Вкупно:</b>	<b>10.870</b>	<b>6.673</b>	<b>10.835</b>	<b>6.949</b>
Елиминација после консолидација	-		-	
<b>Консолидирани вкупно:</b>	<b>10.870</b>		<b>10.835</b>	

КАТЕГОРИЈА 15 ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА

**БЕЛЕШКА 15. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА**

000 МКД

Опис на вредносно усогласување на средства	2020		2019	
	Групација	Матично друштво	Групација	Матично друштво
• Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	3.750	2.156	345	296
<b>Вкупно:</b>	<b>6.750</b>	<b>2.156</b>	<b>345</b>	<b>296</b>

ГРУПАЦИЈА МАКПРОМЕТ АД ШТИП  
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

Елиминација после консолидација	-	-
<b>Консолидирани вкупно:</b>	<b>6.750</b>	<b>345</b>

БЕЛЕШКА 16. ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО

000 МКД

Опис на останати расходи од работењето	2020		2019	
	Групација	Матично друштво	Групација	Матично друштво
• Дополнително утврден рабат	3.440	1.146	3.101	1.004
• Неотпишата вредност на постојани средства	1.692	363	5.848	3.738
• Останати расходи од работењето	625	466	800	17
<b>Вкупно:</b>	<b>5.757</b>	<b>1.975</b>	<b>9.749</b>	<b>4.759</b>
Елиминација после консолидација	-	-	-	-
<b>Консолидирани вкупно:</b>	<b>5.757</b>		<b>9.749</b>	

БЕЛЕШКА 17. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ

000 МКД

Опис на финансиски приходи	2020		2019	
	Групација	Матично друштво	Групација	Матично друштво
• Приходи по основ на камати од неповрзани друштва	1	1	17	17
• Приходи по основ на позитивни курсни разлики	455	-	230	-
<b>Вкупно:</b>	<b>456</b>	<b>1</b>	<b>247</b>	<b>17</b>
Елиминација после консолидација	-	-	-	-
<b>Консолидирани вкупно:</b>	<b>456</b>		<b>247</b>	

БЕЛЕШКА 18. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ

000 МКД

Опис на финансиски расходи	2020		2019	
	Групација	Матично друштво	Групација	Матично друштво
• Расходи по основ на камати	3.762	263	3.860	279
• Расходи по основ на негативни курсни разлики	905	3	642	28
<b>Вкупно:</b>	<b>4.667</b>	<b>266</b>	<b>4.502</b>	<b>307</b>
Елиминација после консолидација	-	-	-	-
<b>Консолидирани вкупно:</b>	<b>4.667</b>		<b>4.502</b>	



#### БЕЛЕШКА 19. ДОБИВКА/ЗАГУБА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ

Добивката пред оданочување за тековната 2020 година во консолидираните финансиски извештаи по елиминирање на меѓусебно евидентирани приходи и трошоци изнесува 6.309 илјади денари, а во 2019 година истата изнесуваше 14.728 илјади денари.

Опис на добивка/загуба пред оданочување	2020		2019	
	Групација	Матично друштво	Групација	Матично друштво
• Вкупни приходи	270.795	78.918	308.282	81.785
• Вкупни расходи	(264.486)	(81.021)	(293.554)	(85.389)
<b>Вкупно:</b>	<b>6.309</b>	<b>(2.103)</b>	<b>14.728</b>	<b>(3.604)</b>
Елиминација после консолидација	-	-	-	-
<b>Консолидирани вкупно:</b>	<b>6.309</b>		<b>14.728</b>	

#### БЕЛЕШКА 20. ДАНОК НА ДОБИВКА

Данокот на добивка на Групацијата за 2020 година изнесува 624 илјади денари а во минатата година данокот на добивка изнесуваше 807 илјади денари.

#### БЕЛЕШКА 21. НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА

Нето добивката по оданочување на Групацијата во 2020 година изнесува 5.685 илјади денари а во претходната 2019 година истата искажа нето добивка во износ од 13.921 илјади денари.

#### БЕЛЕШКА 22. ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА

За тековната 2020 година вкупната сеопфатна добивка изнесува 5.685 илјади денари и е идентична со нето добивката за деловната година а во претходната година истата изнесуваше 13.921 илјади денари. Целокупната сеопфатна добивка им припаѓа на имателите на акции на АД Макпромет Штип.

#### БЕЛЕШКА 23. ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

Заработувачката/загубата по акција (основна и разводнета) е пресметана по пат на делење на добивката/загубата која им припаѓа на имателите на обични акции со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината. Според извештајот од Централниот депозитар за хартии од вредност сосостојба на 31 декември 2020 година Групацијата поседува 59.993 сопствени обични акции.

	2020	2019
	МКД	МКД
Нето добивка расположива за акционерите (000 МКД)	5.685	13.921

ГРУПАЦИЈА МАКПРОМЕТ АД ШТИП  
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

Пондериран просечен број запишани и издадени обични акции	59.993	59.993
Заработувачка по акција (денари за 1 акција)	95	232

**БЕЛЕШКА 24. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА**

Вид на основно средства	Право на заштитен знак	Лиценци	Истражувања и лиценци	Вкупно
Набавна вредност на НС (состојба на 01.01.2020 год.)	1.432	3.750	4.004	9.186
- директни зголемувања	-	-	400	400
- намалување / расход	-	(3.750)	(1.633)	(5.383)
Состојба на НС на 31.12.2020 година	1.432	-	2.771	4.203
Исправка на НС на 01.01.2020 год.	(1.274)	(3.540)	(2.844)	(7.658)
- амортизација во 2020 год.	(3)	(210)	(173)	(386)
- намалување / расход	-	3.750	1.633	(5.383)
Состојба на исправката на НС на 31.12.2020 год.	(1.277)	-	(1.384)	(2.661)
Сегашна вредност на НС на 31.12.2020 год.	155	-	1.160	1.542
Вредност на 31.12.2019 година	158	210	1.160	1.528

**БЕЛЕШКА 25. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА**

Вид на основно средства	Земјиште	Градежни објекти	Постројки и опрема	Алат, транспо. средства	Средства за заедн. потрош.	Средства во подгот.	Вкупно
Набавна вредност на НПО на 01.01.2020 год.	3.821	301.923	154.555	32.613	5.100	50.107	548.119
- директни зголемувања	-	2.283	3.050	427	-	35.639	41.399
- намалување/ продажби	-	-	(4.897)	(440)	-	(27.929)	(33.266)
Состојба на НПО на 31.12.2020 год.	3.821	304.206	152.708	32.600	5.100	57.817	556.252
Исправка на НПО на 01.01.2020 год.	-	(228.048)	(81.813)	(22.630)	(2.952)	-	(335.443)
- амортизација во 2020 год.	-	(4.586)	(4.555)	(1.343)	-	-	(10.484)
- намалување/ продажби	-	-	2.952	78	-	-	3.030
Состојба на исправката на НПО на 31.12.2020 г.	-	(232.634)	(83.416)	(23.895)	(2.952)	-	(342.897)
Сегашна вредност на НПО на 31.12.2020 год.	3.821	71.572	69.292	8.705	2.148	57.817	213.355
Вредност на НПО на 31.12.2019 год.	3.821	73.875	72.742	9.983	2.148	50.107	212.676

**БЕЛЕШКА 26. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА**

000 МКД

ГРУПАЦИЈА МАКПРОМЕТ АД ШТИП  
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

Опис на долгорочни финансиски средства	2020		2019	
	Групација	Матично друштво	Групација	Матично друштво
• Долгорочни хартии од вредност	53.064	-	53.064	-
• Вложувања во удели - основачки влог	927	927	927	927
<b>Вкупно:</b>	<b>53.991</b>	<b>927</b>	<b>53.991</b>	<b>927</b>
Елиминација после консолидација	(927)		(927)	
<b>Консолидирани вкупно:</b>	<b>53.064</b>		<b>53.064</b>	

Вложувањата од 53.064 илјади денари се извршени од страна на придружното друштво Европа ДООЕЛ Штип во Млекара АД Тетово.

**БЕЛЕШКА 27. ЗАЛИХИ**

Опис на залихи	2020		2019	
	Групација	Матично друштво	Групација	Матично друштво
• Залиха на сировини и материјали	42.241	2.750	41.329	2.891
• Залиха на резервни делови и ситен инвентар	3.408	596	1.727	607
• Залиха на готови производи	18.955	3	16.106	124
• Залиха на трговски стоки	3.272	48	1.915	149
<b>Вкупно:</b>	<b>67.876</b>	<b>3.397</b>	<b>61.077</b>	<b>3.771</b>
Елиминација после консолидација	-		-	
<b>Консолидирани вкупно:</b>	<b>67.876</b>		<b>61.077</b>	

**БЕЛЕШКА 28. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА**

Опис на краткорочни побарувања и краткорочни финансиски вложувања	2020		2019	
	Групација	Матично друштво	Групација	Матично друштво
• Побарувања од поврзани субјекти	37.010	3.116	37.363	5.354
• Побарувања од купувачи	103.284	9.861	152.791	16.544
• Побарувања за дадени аванси	1.350	-	4.114	-
• Побарување од државата по основ на даноци и слично	2.791	2.194	3.756	3.137
• Побарувања по основ на дадени заеми	62.909	1.696	45.512	3.748
• Побарувања од вработени	228	4	283	74
• Останати краткорочни побарувања	73	-	-	-
• АВР	4.554	3.409	5.667	3.403
<b>Вкупно:</b>	<b>212.199</b>	<b>20.280</b>	<b>249.486</b>	<b>32.260</b>
Елиминација после консолидација	(41.762)		(42.238)	
<b>Консолидирани вкупно:</b>	<b>170.437</b>		<b>207.248</b>	

ГРУПАЦИЈА МАКПРОМЕТ АД ШТИП  
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

Опис на долгорочни финансиски средства	2020		2019	
	Групација	Матично друштво	Групација	Матично друштво
• Долгорочни хартии од вредност	53.064	-	53.064	-
• Вложувања во удели - основачки влог	927	927	927	927
<b>Вкупно:</b>	<b>53.991</b>	<b>927</b>	<b>53.991</b>	<b>927</b>
Елиминација после консолидација	(927)		(927)	
<b>Консолидирани вкупно:</b>	<b>53.064</b>		<b>53.064</b>	

Вложувањата од 53.064 илјади денари се извршени од страна на придружното друштво Европа ДООЕЛ Штип во Млекара АД Тетово.

**БЕЛЕШКА 27. ЗАЛИХИ**

Опис на залихи	2020		2019	
	Групација	Матично друштво	Групација	Матично друштво
• Залиха на сировини и материјали	42.241	2.750	41.329	2.891
• Залиха на резервни делови и ситен инвентар	3.408	596	1.727	607
• Залиха на готови производи	18.955	3	16.106	124
• Залиха на трговски стоки	3.272	48	1.915	149
<b>Вкупно:</b>	<b>67.876</b>	<b>3.397</b>	<b>61.077</b>	<b>3.771</b>
Елиминација после консолидација	-		-	
<b>Консолидирани вкупно:</b>	<b>67.876</b>		<b>61.077</b>	

**БЕЛЕШКА 28. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА**

Опис на краткорочни побарувања и краткорочни финансиски вложувања	2020		2019	
	Групација	Матично друштво	Групација	Матично друштво
• Побарувања од поврзани субјекти	37.010	3.116	37.363	5.354
• Побарувања од купувачи	103.284	9.861	152.791	16.544
• Побарувања за дадени аванси	1.350	-	4.114	-
• Побарување од државата по основ на даноци и слично	2.791	2.194	3.756	3.137
• Побарувања по основ на дадени заеми	62.909	1.696	45.512	3.748
• Побарувања од вработени	228	4	283	74
• Останати краткорочни побарувања	73	-	-	-
• АВР	4.554	3.409	5.667	3.403
<b>Вкупно:</b>	<b>212.199</b>	<b>20.280</b>	<b>249.486</b>	<b>32.260</b>
Елиминација после консолидација	(41.762)		(42.238)	
<b>Консолидирани вкупно:</b>	<b>170.437</b>		<b>207.248</b>	

**БЕЛЕШКА 29. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ**

Опис на парични средства и парични еквиваленти	2020		2019	
	Групација	Матично друштво	Групација	Матично друштво
• Денарски средства на сметки во банки	1.155	17	285	13
• Девизни средства на сметки во банки	128	-	1.303	-
• Денарска благајна	62	62	62	48
<b>Вкупно:</b>	<b>1.345</b>	<b>79</b>	<b>1.650</b>	<b>61</b>
Елиминација после консолидација	-	-	-	-
<b>Консолидирани вкупно:</b>	<b>1.345</b>		<b>1.650</b>	

Од Извештајот за паричните текови дадени во консолидираните финансиски извештаи на страна 7, се гледа дека Групацијата има:

Паричен тек	2020	2019
	000 МКД	000 МКД
• Паричен тек од оперативни активности	55.239	6.623
• Паричен тек од инвестициони активности	(29.083)	(30.686)
• Паричен тек од финансиски активности	(26.461)	15.118
<b>Нето пораст/намалување на готовината:</b>	<b>(305)</b>	<b>(8.945)</b>

**БЕЛЕШКА 30. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ**

Опис на главнина и резерви	2020		2019	
	Групација	Матично друштво	Групација	Матично друштво
• Акционерски капитал	186.987	186.987	186.987	186.987
• Основна главнина	927	-	927	-
• Ревалоризациска резерва	221	127	221	129
• Резерви	195	140	195	140
• Акумулирана добивка	93.616	-	79.821	-
• Пренесена загуба (-)	-	(84.447)	-	(80.843)
• Добивка/загуба за деловната година	5.685	(2.112)	13.921	(3.604)
<b>Вкупно:</b>	<b>287.631</b>	<b>100.695</b>	<b>282.072</b>	<b>102.809</b>
Елиминација после консолидација	(927)		(927)	
<b>Консолидирани вкупно:</b>	<b>286.704</b>		<b>281.145</b>	

**АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ**

	2020	2019	2020	2019
	број на акции	број на акции	Евра	Евра

ГРУПАЦИЈА МАКПРОМЕТ АД ШТИП  
Белешки кон консолидираните финансиски извештаи

Обични акции	59.993	59.993	3.067.442	3.067.442
<b>Вкупно:</b>	<b>59.993</b>	<b>59.993</b>	<b>3.067.442</b>	<b>3.067.442</b>

Номиналната вредност на една акција е 51,13 евра. Структурата на капиталот според акционерската книга од Централниот депозитар на хартии од вредност со состојба на 31.12.2020 и 31.12.2019 година е следнава:

Акционери	31 декември 2020 година		31 декември 2019 година	
	Број на акции	% на учество	Број на акции	% на учество
Миле Атанасов	54.597	91,00%	54.485	90,82%
Останати акционери	5.396	9,00%	5.508	9,18%
<b>Вкупно:</b>	<b>59.993</b>	<b>100%</b>	<b>59.993</b>	<b>100%</b>

### БЕЛЕШКА 31. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

Опис на долгорочни обврски	000 МКД			
	2020	2020	2019	2019
	Групација	Матично друштво	Групација	Матично друштво
• Комерцијална Банка АД Скопје	1.474	-	7.858	-
• Прокредит Банка АД Скопје	26.855	1.140	46.806	2.806
<b>Вкупно:</b>	<b>28.329</b>	<b>1.140</b>	<b>54.664</b>	<b>2.806</b>
Елиминација после консолидација	-	-	-	-
<b>Консолидирани вкупно:</b>	<b>28.329</b>		<b>54.664</b>	

Долгорочните обврски се по основ на долгорочни кредити земен од страна на друштвата. Групацијата за обезбедување на овие кредити има ставено под хипотека имот на Макпромет АД Штип. 1.Обврските по долгорочни кредити на матичното друштво во износ од 1.140 илјади денари се по основ на:

Прокредит банка во износ од 1.140 илјади денари по основ на договор за кредит бр. 75121732 од 03.08.2017 година. Кредитот е наменет за основни средства со каматна стапка од 3% и истиот треба да се врати до 10.08.2022 година. Обврските по овој кредит кои се со рок на плаќање заклучно со 31.12.2021 година се прикажани како тековни обврски по кредити (Белешка 32).

2. Обврските по долгорочни кредити на Европа ДООЕЛ Штип се по основ на:

- Обврските спрема Комерцијална банка АД Скопје се по два поединечни договори за долгорочни кредити од 2015 година со рок на враќање заклучно со 2022 година. Обврските се подмируваат согласно план за амортизација на кредитот со фиксна каматна стапка од 3,8%. Дел од обврските по овие договори кои доспеваат за плаќање заклучно со 31.12.2021 година во износ од 6.058 илјади денари се префрлени на тековни обврски по основ на кредити (Белешка 32).
- Обврските спрема Прокредит банка АД Скопје во износ од 35.028 илјади денари се по основ на шест поединечни договори со фиксна каматна стапка од 3%. Од нив еден договор е за револвинг кредит во износ од 10.000 илјади денари со рок на враќање 11.02.2022 година додека останатите 5 кредити се сервисираат согласно планови за амортизација на истите. Дел од овие кредити во износ од 9.312 илјади денари кои се со рок на плаќање заклучно со 31.12.2021 година се префрлени како тековни обврски за кредити (Белешка 32).

**БЕЛЕШКА 32. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ**

Опис на тековни обврски	000 МКД			
	2020	2020	2019	2019
	Групација	Матично друштво	Групација	Матично друштво
• Обврски спрема поврзани друштва	37.010	20.382	37.363	25.742
• Обврски спрема добавувачи	52.990	11.405	88.648	11.271
• Обврски за аванси и позајмици	49.833	3.550	42.548	8.029
• Обврски за даноци и придонеси на плата и надомести	1.584	446	1.662	543
• Обврски кон вработените	3.334	910	3.492	1.134
• Тековни даночни обврски	87	70	-	60
• Обврски по заеми спрема поврзани друштва	4.752	3.348	4.876	4.876
• Обврски по заеми и кредити од банки	80.365	4.761	65.084	4.201
• Пасивни временски разграничувања	4.393	-	-	-
<b>Вкупно:</b>	<b>234.348</b>	<b>44.872</b>	<b>243.673</b>	<b>55.856</b>
Елиминација после консолидација	(41.762)		(42.239)	
<b>Консолидирани вкупно:</b>	<b>192.586</b>		<b>201.434</b>	

**БЕЛЕШКА 33. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ**

**33.1. Дадени хипотеки на свој имот**

Групацијата за обезбедување на кредити земено од друштвата основани од Макпромет АД Штип го има ставено под хипотека следниов свој имот:

- магацински простор во Штип со вкупна површина од 5.108 м<sup>2</sup>,
- административен деловен простор со вкупна површина од 426 м<sup>2</sup>,
- деловен простор на парцела 2646 со површина од 205 м<sup>2</sup>,
- деловен простор на парцела 6503 со површина од 112 м<sup>2</sup>,
- деловен објект на на КП 6921 со површина од 142 м<sup>2</sup>,

**33.2. Судски спорови**

Како дел од Групацијата против друштвото Европа ДООЕЛ Штип во 2016 година е покренат судски спор во износ од 20.095 илјади денари за надомест на штета поради раскинување на договор. На датумот на овие консолидирани финансиски извештаи не се евидентирани било какви резервирања од потенцијални загуби по основ на овој судскиот спор. Раководството смета дека судскиот спор е покренат врз основа на несоодветни судски докази, при што фактички не е предизвикана штета затоа што не е пропишана одговорност за евентуално раскинување на договорот, а договорот врз основа на кој тужителот започнал судски процес е истечен во 2014 година и не може да претставува основ за надомест на штета. Пресудата е укинута и предметот е вратен на повторно разгледување во Основниот суд Скопје II Скопје.

### 33.3. Гаранции

Како дел од Групацијата Европа ДООЕЛ Штип се јавува како должников должник спрема Комерцијална банка и тоа за сметка на Семинарство Промет ДООЕЛ Скопје за издадена гаранција под бр.08-100-2906/2 од 06.08.2018 година на износ од 69 илјади денари и за сметка на Илинден 2002 ДООЕЛ Штип за гаранција под бр 02-100-4743/2 од 11.12.2018 на износ од 1.624 илјади денари.

Исто така Европа ДООЕЛ Штип е и должников должник спрема Комерцијална банка АД Скопје за Семинарство Промет ДООЕЛ Скопје за револвинг кредит под бр.08-100-4411/2 од 19.11.2018 година на износ од 3.000 илјади деари.

Европа ДООЕЛ Штип има издадено и девизна платежна гаранција на износ од 15.000 ЕУР во корист на SPICA SRL, Италија со рок на важност до 31.03.2021 год.

Илинден 2002 ДООЕЛ во 2019 година има користено банкарска гаранција од Комерцијална банка врз основа на склучен договор на 11.12.2018 година. Гаранцијата е во корист на Посебниот фонд за набавка на опрема при Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија во износ од 1.624 илјади денари. Гаранцијата е со рок на важност до 11.01.2022 година.

### БЕЛЕШКА 34. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА КОНСОЛИДИРАНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

По датумот на составување на Консолидираниот извештај за финансиската состојба не се случиле некои материјално значајни настани, а кои треба да бидат обелоденети во оваа белешка.

За  
Групација Макпромет АД Штип  
Извршен директор  
Виолета Николова





**Законска обврска за составување на Консолидирана годишна сметка и консолидиран годишен извештај за работењето, во согласност со одредбите од ЗТД**

Во согласност со член 476, став 4 од Законот за трговски друштва Консолидираната годишна сметка која ја изготвуваат Друштвата вклучува Консолидиран извештај за финансиската состојба, консолидиран извештај за добивка или загуба и Консолидиран извештај за останата сеопфатна добивка како и објаснувачки белешки.

Во согласност со член 476, став 6 од Законот за трговски друштва, Консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи кои се однесуваат на иста деловна година и кои се подготвени во согласност со одредбите на Законот и во согласност со прописите за водење на сметководство треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата, обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка, односно загуба на Друштвата за деловната година.

Во согласност со член 477, став 14 од Законот за трговски друштва, Органот на управување на Друштвата, покрај консолидираната годишна сметка, односно консолидираните финансиските извештаи, е должен, по завршување на секоја деловна година да изготви и консолидиран извештај за работењето на Друштвата во претходната година со содржина определена во член 384 став 7 од ЗТД.


Во согласност со Правилникот за формата и содржината на консолидираната годишна сметка, истата се состои од Консолидиран извештај за финансиската состојба, Консолидиран извештај за добивка или загуба и Консолидиран извештај за останата сеопфатна добивка како и објаснувачки белешки.

Разлики во начинот на презентирање на ставките во обрасците за консолидираната годишна сметка и ставките во консолидираните финансиски извештаи подготвени според Правилникот за сметководство не се појавуваат.

Консолидираната годишна сметка на Друштвата и Консолидираниот годишен извештај за работењето се дадени во Додатоците 2 и 3.

Управителот на Друштвата го изготвил и потпишал Консолидираниот годишен извештај за работењето.

За  
Групација МАКПРОМЕТ АД Штип  
Извршен директор



---

Виолета Николова

**Консолидирана годишна сметка**

- Консолидиран извештај за финансиската состојба
- Консолидиран извештај за сеопфатна добивка

Ivana Karova Finansii Makromet

---

From: esubmit@crm.org.mk  
Sent: петок, 02 април 2021 04:17  
To: finansii@makromet.com.mk  
Subject: [E- поднесување на годишни сметки] Известување за одобрена годишна сметка

Importance: High

Почитуван(а) Piha Setrjova,

Консолидирана годишна сметка за 2020 година со деловоден број 45020210069089, за субјектот Друштво за производство и трговија МАКРОМЕТ АД ШТИП, со ЕМБС 04050525 е одобрена.

Ви благодариме што ги користите е-услугите на Централниот регистар на Република Северна Македонија.

Доколку Ви се потребни повеќе информации или имате проблем со користењето на системот, може да се обратите во нашиот центар за помош и поддршка на корисниците.

Со почит,

Централен Регистар на Република Северна Македонија  
Кузман Јосифовски Питу 1, 1000 Скопје  
Центар за помош и поддршка на корисници  
e-mail: [godishniasetki@crm.org.mk](mailto:godishniasetki@crm.org.mk)  
Тел.: +389 2 3288295, +389 2 3288200  
[www.crm.org.mk](http://www.crm.org.mk) <https://e-submit.crm.com.mk/aan/>

НАПОМЕНА: Ова е автоматски генерирана порака. Ве молиме не одговарајте на неа.

EMBS: 04050525

Целосно име: Друштво за производство и трговија МАКПРОМЕТ АД, Штип

Вид на работа: 490

Лист на годишен сметка: Консолидирана годишна сметка

Лист на доумен: Консолидирана годишна сметка

Година: 2020

Листа на придонети документи

Одговорен бизнис

Финансиски извештај

## Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	267.961.438,00			267.268.171,00
2	-- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	1.542.139,00			1.528.363,00
3	-- Идентификациони средства	907.850,00			571.332,00
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	154.526,00			166.844,00
7	-- Нематеријални средства во подготвка				210.585,00
8	-- Останати нематеријални средства	479.763,00			579.604,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	213.355.753,00			212.676.282,00
10	-- Недвижности (011+012)	75.393.285,00			77.696.182,00
11	-- Земјишта	3.821.061,00			3.821.061,00
12	-- Градбени објекти	71.572.224,00			73.875.121,00
13	-- Постройби и опрема	69.292.349,00			72.742.401,00
14	-- Транспортни средства	6.705.630,00			9.984.188,00
18	-- Материјални средства во подготвка	57.817.289,00			50.106.312,00
19	-- Останати материјални средства	3.147.200,00			2.147.200,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	53.063.526,00			53.063.526,00
26	-- Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	53.063.526,00			53.063.526,00
27	-- Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	53.063.526,00			53.063.526,00
36	-- B. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+050)	235.104.206,00			260.193.643,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	67.676.259,00			61.077.025,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	42.240.763,00			41.329.386,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и остатоци	3.437.900,00			1.726.435,00

41	-- Залози на топли производи	18.954.931,00		18.906.285,00
42	-- Залози на трговски стоки	3.272.665,00		1.914.919,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (048+047+048+049+050+051)	107.725.316,00		156.629.506,00
47	-- Побарувања од купувачи	101.263.693,00		152.790.688,00
48	-- Побарувања за давачки аванси на добарувачи	1.349.995,00		
49	-- Побарувања од државата по соков на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (преплати)	2.790.953,00		3.756.252,00
50	-- Побарувања од работодавците	227.534,00		182.566,00
81	-- Останати краткорочни побарувања	73.500,00		
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	58.157.492,00		40.636.524,00
57	-- Побарувања по дадени заеми	58.157.492,00		40.636.524,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	1.345.139,00		1.650.588,00
60	-- Парични средства	1.345.139,00		1.650.588,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)	4.553.550,00		9.780.937,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	307.619.194,00		537.242.751,00
65	-- ПАСИВА - A. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067+068+069+070+071+076+076+077+078)	286.704.340,00		281.145.258,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	186.987.000,00		186.987.000,00
70	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПШАТНА ДОБИВКА	221.009,00		221.009,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	194.856,00		194.856,00
72	-- Законски резерви	194.856,00		194.856,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	93.616.292,00		79.821.151,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	5.685.083,00		13.921.242,00
81	-- B. ОБВРСКИ (082+085+095)	216.521.354,00		254.097.493,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	28.329.190,00		59.008.801,00
90	-- Обврски по заеми и кредити	28.329.190,00		59.008.801,00
95	-- III. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 106)	188.192.164,00		197.088.692,00
97	-- Обврски спрема добарувачи	52.989.502,00		88.647.654,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и нацрти	49.832.735,00		42.546.953,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плата	1.584.245,00		1.662.003,00
100	-- Обврски кон работодавците	3.334.350,00		3.491.433,00
101	-- Законски дневни обврски	86.732,00		
104	-- Обврски по заеми и кредити	80.364.594,00		60.738.449,00

109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌУЊЕ НА ТРЖОВНИ И ТРЖОВНИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (08F)	4.393.500,00		
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ПЛАНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (1005+081+094+109+110)	907.819.194,00		537.242.751,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЊЕТО (202+203+206)	270.338.547,00			308.034.690,00
202	-- Приходи од продажба	261.087.335,00			288.983.747,00
203	-- Останати приходи	9.251.208,00			19.050.943,00
204	-- Залози на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	11.429.018,00			15.244.246,00
205	-- Залози на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	18.954.931,00			16.106.285,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	267.344.946,00			281.913.642,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	118.630.471,00			134.332.823,00
209	-- Набавна вредност на продајните стоки	18.236.350,00			21.054.899,00
210	-- Набавна вредност на произведените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и алати	1.868.250,00			2.407.052,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	23.580.893,00			26.676.129,00
212	-- Останати трошоци од работњето	13.876.724,00			15.469.898,00
213	-- Трошоци за работени (214+215+216+217)	67.775.118,00			69.044.150,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	40.394.872,00			40.447.490,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	2.821.701,00			3.217.681,00
216	-- Придоноси од задолжително социјално осигурување	16.901.499,00			1.008.653,00
217	-- Останати трошоци за работните	7.457.046,00			9.370.326,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	10.870.103,00			10.835.194,00
219	-- Вредносно усогласување (обавреднување) на нематеријалните средства	6.749.873,00			344.872,00
222	-- Останати резерви од работњето	3.257.185,00			9.248.628,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	455.981,00			246.942,00
230	-- Приходи по основ на камети од работени со непознати друштва	1.367,00			16.810,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работени со непознати друштва	454.614,00			230.132,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+236+240+241+242+243)	4.866.925,00			4.501.941,00

239	-- Расходи по основ на камати од работења со неовозврати друштва	3.765.092,00		3.860.591,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работења со неовозврати друштва	951.833,00		641.350,00
240	-- Добитка од работното работење (201+223+244)-(204+205+207+234+243)	6.308.570,00		14.726.328,00
250	-- Добитка пред данок-улогане (246+248) или (246-249)	6.308.570,00		14.726.033,00
252	-- Данок на добитка	623.487,00		806.786,00
255	-- НЕТО ДОБИТКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (260-252+253-254)	5.685.083,00		13.921.242,00
257	-- Просечен број на вработани во основа на часови на работа во претходниот период (во апсолутен износ)	163,00		171,00
258	-- Број на месеци на работења (во апсолутен износ)	12,00		12,00
259	-- ДОБИТКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	5.685.083,00		13.921.242,00
260	-- Добитка која им припада на учесниците во акциите на матичното друштво	5.685.083,00		13.921.242,00
269	-- Добитка за годишето	5.685.083,00		13.921.242,00
288	-- Вкупна реална добитка за годишето (269+266) или (266-270)	3.685.083,00		13.921.242,00

#### Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
609	-- Земјишта	3.821.061,00			3.821.061,00
611	-- Сопствена вредност на станова и станбени апарати (< или = АОП 0+2 од БУ)	71.572.224,00			73.875.120,00
640	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 643) (< или = АОП 202 од БУ)	33.214.980,00			38.096.295,00
641	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	33.214.980,00			38.096.295,00
643	-- Приходи од продажба на произведени стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	101.497.405,00			115.614.312,00
644	-- Приходи од продажба на произведени стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	135.719.457,00			160.543.626,00
647	-- Приходи од недвижна (< или = АОП 202 од БУ)	17.129.609,00			9.212.226,00
655	-- Наплатени општествени набавувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 200 од БУ)	2.954.819,00			3.031.194,00
663	-- Приходи од поранешните години (< или = АОП 203 од БУ)	814.564,00			8.611.642,00
668	-- Трошоци за пурањени и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	1.18.630.471,00			134.332.873,00
669	-- Отпрев, гориво и машини (< или = АОП 208 од БУ)	7.707.934,00			6.589.026,00

671	-- Канцеларски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	663.995,00		279.894,00
672	-- Трошоци за амбалажа (< или = АОП 208 од БУ)	105.999,00		77.433,00
673	-- Униформи-заштитна облека и обука (< или = АОП 208 од БУ)	202.479,00		25.194,00
675	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	1.373.295,00		1.105.109,00
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	4.272.921,00		4.490.319,00
677	-- Потрошена енергетска горива (< или = АОП 208 од БУ)	1.471.862,00		2.297.005,00
680	-- Транспортни услуги во земја (< или = АОП 211 од БУ)	5.239.193,00		9.465.250,00
682	-- ППТ услуги во земја (< или = АОП 211 од БУ)	632.408,00		902.432,00
685	-- Намени за деловни простори во земја (< или = АОП 211 од БУ)	100.994,00		353.752,00
691	-- Вклучување надомести за време на боледување	157.171,00		275.887,00
695	-- Регрес за поднесен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	1.911.161,00		1.787.530,00
698	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	960.814,00		1.680.460,00
699	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	74.401,00		627.539,00
704	-- Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	1.481.878,00		1.761.467,00
706	-- Надомести на ангажирана работна сила преку агенциите за привремено вработување (< или = АОП 217 од БУ)	0.702.515,00		9.370.326,00
709	-- Ревитализација (< или = АОП 212 од БУ)	1.136.101,00		1.762.180,00
710	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	2.046.503,00		262.500,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	756.083,00		1.052.145,00
712	-- Дивиденди или не авансот од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	600.493,00		600.493,00
717	-- Основати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	7.471.588,00		8.788.521,00
718	-- Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	3.741,00		491.674,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	163,00		167,00
723	-- Просечен број на вработени во седиштето на субјектот врз основа на состојбата на крајот на месецот	163,00		167,00

#### Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за таквната година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста	Претходна година
---------------	------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	------------------



		за тековна година	
2072	- 10.82 - Производство на какао, чоколади и индустриел припреma	140.451.289,00	
2378	- 47.11 - Трговија на мало во неспецијализирани подзанима, трговија со храна, пивара и тутун	75.518.519,00	
2450	- 58.19 - Други издвоенi деjности	51.424.720,00	

Потпишано од:

**Рiна Велова**

CN=Makedonski Telekom SA, O=Makedonski  
Telekom, C=MK  
Makedonski Telekom SA

Издавачки, под морална, информациона и правна одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во согласност со доставување, кое ќе значи со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.



## Годишен извештај за работењето на ГРУПАЦИЈАТА МАКПРОМЕТ АД ШТИП

### I. Податоци за Групацијата:

Друштво за производство и трговија МАКПРОМЕТ АД Штип, со седиште на ул. д-р Слободан Јовановски бр. 3 Штип е регистрирано како акционерско друштво согласно Законот за трговски друштва. Основната дејност на друштвото е производство и трговија со прехранбени производи со шифра на дејноста 52.11. Друштвото е регистрирано и за вршење на голем број други дејности. Единствениот даночен број на друштвото е 4029973111259.

Друштвото во 2020 год. е 100% сопственик на две друштва формирани од него и тоа:

1. ЕВРОПА ДООЕЛ за производство и продажба на кондиторски производи.
2. ИЛИНДЕН 2002 ДООЕЛ заштитно друштво.

Акционерскиот капитал на друштвото е во вредност од 3.067.442,09 евра со 59.993 акции. Номиналната вредност на една акција изнесува 51.13 евра.

Друштвото спаѓа во групата на големи деловни субјекти и има три подружници и тоа:

- Подружница ЖИТО ЛЕБ со седиште на адреса Железничка бр.30 Штип и со шифра на дејност 10.61 – Производство на мелнички производи,
- Подружница Магацин со седиште на адреса Железничка бр.38 Штип и со шифра на дејност 47.11- Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалоци и тутун.
- Подружница за вршење на сметководствени работи со шифра на дејност 69.20 – Сметководствени, книговодствени и ревизорски работи и даночно советување.

Органи на управување и раководење со друштвото се: Собрание и Одборот на директори.

Друштвото има едностепен систем на управување.

Бројот на вработените во Групацијата во 2020 година изнесува 163. Во матичното друштво бројот на вработени е 48. Во ДООЕЛ Европа бројот на вработени изнесува 81 Во ДООЕЛ Илинден 2002 вработени се 34.

### II. Фактори кои влијаат врз работењето на Групацијата

Општите услови на стопанисување на ниво на целата држава неминовно се рефлектираа и на работењето на Групацијата Макпромет АД Штип. Покрај економскиот амбиент битно влијание на работењето имаше и:

- зголемената конкуренција на пазарот во дејностите кои ги остварува Макпромет АД преку своите друштва;
- долгогодишно градење на коректни односи со коминентите;
- интересот за продолжување на соработката со голема доверба;
- економската криза поради ковид пандемијата.

### III. Основни финансиски извештан

Во периодот од 01.01.2020 до 31.12.2020 година Групацијата Макпромет АД Штип управувањето и раководењето го организираше преку преземање мерки и активности за подобрување на материјалната и финансиската состојба на друштвата. Активностите беа насочени кон зголемување на продуктивноста, а со цел ставање во функција и целосно искористување на капацитетите на опремата која беше набавена во претходните години како и зголемување на обемот на производство, проширување на производствениот асортиман преку воведување на нови производи, како и освојување на нови пазари за пласман на производството иако со пандемијата на вирусот тоа одеше многу тешко.

Состојбата на Групацијата поврзана со остварените финансиски резултати е претставена во скратената форма на:

Извештај за добивка/загуба и останата сеопфатна добивка		
	31 декември 2020	31 декември 2019
	000 МКД	000 МКД
Приходи од продажба (вкупни)	270,338	356,604
Приходи од продажба	261,087	337,553
Останати приходи	9,251	19,051
Промена на залихата	7,526	-3,815
Вкупни расходи од работењето	267,345	333,806
Финансиски приходи	456	247
Финансиски расходи	4,667	4,502
Добивка/загуба пред оданочување	6,308	14,728
Останата сеопфатна добивка	/	/
Данок на добивка	623	807
<b>Нето добивка за деловната година</b>	<b>5,685</b>	<b>13,921</b>

Состојбата на Групацијата поврзана со средствата, обврските и главнината е претставена во продолжение во скратената форма на:

Извештај за финансиската состојба		
	31 декември 2020	31 декември 2019
	000 МКД	000 МКД
Нематеријални средства	1,542	1,528
Материјални средства	213,356	212,676
Долгорочни финансиски средства	53,064	53,990
<b>Вкупно нетековни средства</b>	<b>267,962</b>	<b>268,194</b>
Залихи	67,876	61,077
Побарувања од купувачите	103,284	195,030
Краткорочни финансиски средства	58,157	40,637
Останати побарувања и АВР	8,995	13,820
Парични средства	1,345	1,651
<b>Вкупно тековни средства</b>	<b>239,657</b>	<b>312,215</b>
<b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>	<b>507,619</b>	<b>580,409</b>
<b>ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ</b>	<b>507,619</b>	<b>580,409</b>

Главнина		
Резерви	186,987	187,965
Акумулирана добивка/загуба	416	364
Добивка за деловната година	93,616	79,821
Нетековни обврски	5,685	13,921
Тековни обврски	108,694	119,747
<b>ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ</b>	<b>507,619</b>	<b>580,409</b>

#### IV. Анализа на основните финансиски показатели

Во 2020 год. Групацијата оствари позитивен финансиски резултат пред оданочување во износ од 6.308 илјади ден. односно 5.685 илјади ден. по оданочување и покрај отежнатите услови на работа остварен е позитивен финансиски резултат пред сè како резултат на максимално залагање на вработените и менаџерскиот тим.

Остварените оперативни приходи во 2020 година во износ од 270.338 илјади ден. се состојат од:

- приход од продажба на производи и услуги на домашен пазар износ од 104.000 илјади ден.
- Приход од продажба на производи на странскиот пазар во износ од 135.719 илјади ден.
- приход од наемнини во износ од 17.129 илјади ден.
- приходи од продажба на сировини во износ од 1.927 илјади ден.
- приходи од наплата на штета во износ од 1.547 илјади ден.
- приходи од поранешни години во износ од 89 илјади ден.
- приходи од отпис на обврски во износ од 3.004 илјади ден.
- и останати приходи во износ од 6.923 илјади ден.

Вкупните оперативни расходи изнесуваат 267.345 илјади ден. и се состојат од:

- трошоци за сировини, материјали и електрична енергија во износ од 118.630 илјади ден.
- набавна вредност на продадени стоки во износ од 18.236 илјади ден.
- набавна вредност на продадени материјали во износ од 1.868 илјади ден
- услуги кои имаат карактер на материјални трошоци во износ од 23.581 илјади ден.
- останати трошоци од работењето во износ од 13.877 илјади ден.
- трошоци за плати и други надоместоци на вработените во износ од 67.775 илјади ден.
- амортизација на материјални и нематеријални средства во износ од 10.870 илјади ден. и
- трошоци за вредносно усогласување на тековните средства во износ од 6.750 илјади ден.
- останати оперативни трошоци во износ од 5.758 илјади ден.

Финансиските приходи се во износ од 456 илјади ден. а финансиските расходи се во износ од 4.667 илјади ден. и од нив на камати отпаѓаат 3.765 илјади ден. и 902 илјади ден. се по основ на негативни курсни разлики.

Групацијата во 2020 год. има намалени нетековни средства како резултат на намалените вложувања во опрема, транспортни средства и градежни објекти. Тековните средства изнесуваат 239.657 илјади ден. и исо тка бележат намалување во однос на претходната година пред сè како резултат на намалените побарувања од купувачите.

Друштвото во 2020 год. има намалени тековни и нетековни обврски. Имено, акупните обврски на Групацијата изнесуваат 216.522 илјади ден. и се помали за 27% во однос на претходната година.

Во наредниот период ќе се продолжи со преземање на активности за надминување на проблемите и потешкотните со кои се соочува друштвото во работењето.

#### V. Политика на управување со ризиците

Во своето работење друштвата на Групацијата Макпромет АД Штип се изложени на повеќе видови финансиски ризици како што се: пазарен ризик, кредитен ризик и ризик на ликвидноста.

Кај ризикот од промена на пазарните цени, Групацијата е изложена на ризици поврзан со цените на основните сировини кои ги користи во процесот на производство и врз кои не може да влијае.

Групацијата Макпромет АД Штип е изложена на кредитен ризик во случај кога нејзините купувачи нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање. Друштвото нема значајна концентрација на кредитен ризик со оглед дека купувачи се голем број друштва во земјата и странство.

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвата нема да бидат во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребната готовина за сервисирање на своите обврски и Групацијата нема вакви проблеми во своето работење.

#### VI. Развој на Групацијата во 2021 година

Во 2021 год. Групацијата АД Макпромет Штип своето внимание ќе го насочува кон зголемување на приходите од продажба на производи и услуги, преку задржување на постојните клиенти и привлекување на нови потрошувачи на неговите производи со ангажирање на вработените, намалување на трошоците и максимално искористување на капацитетот.

Со залагањето на менаџерскиот тим во насока на истражување на пазарот, а и со очекување на престанок на ковид пандемијата, ќе се создадат претпоставки за остварување на поголем позитивен финансиски резултат.



Макпромет АД Штип  
Одбор на директори  
Виолета Николова  
Пиха Стерјова  
Миле Атанасов